



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 1 јули 1996
Скопје

Број 33

Год. LI

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

606.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Се прогласува Законот за телекомуникациите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 јуни 1996 година.

Број 08-2355/1
20 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски с.р.

ЗАКОН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот под кои се остварува дејноста во областа на телекомуникациите, изградбата, одржувањето и употребата на телекомуникациските мрежи и средства, како и односите меѓу давателите и корисниците на телекомуникациските услуги.

Член 2

Одделни изрази во овој закон го имаат следново значење:

– Телекомуникации се пренос, предавање или прием на пораки во форма на знаци, сигнали, пишуван текст, слика или звук преку жичени, радио, оптички или други електромагнетни системи;

– Радиокомуникации се телекомуникации остварени со помош на радио бранови;

Јавни телекомуникации се телекомуникации кои се вршат за јавноста и се остваруваат преку телекомуникациски мрежи и средства;

– Телекомуникациска мрежа е телекомуникациска инфраструктура која се користи за обезбедување телекомуникации;

– Основна телекомуникациска мрежа е јавна телекомуникациска мрежа која овозможува телекомуникации на целата територија на Републиката меѓу корисниците приклучени на мрежните приклучни точки на оваа мрежа во внатрешниот и меѓународниот телекомуникациски сообраќај;

– Јавна телекомуникациска мрежа е телекомуникациска мрежа која овозможува вршење на јавни телекомуникациски услуги;

– Телекомуникациска мрежа за сопствени потреби е мрежа за телекомуникации за потребите на одделни

државни органи, претпријатија и други правни лица која може, а не мора, да биде приклучена на јавната телекомуникациска мрежа.

– Радиодифузна мрежа е телекомуникациска мрежа која овозможува пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми и други информациски содржини за општ прием;

– Јавна телекомуникациска мрежа за вршење на телекомуникациски услуги за пренос и емисија на радио и телевизиски сигнали на територијата на Република Македонија е основна радио-телевизиска мрежа;

– Кабловска радио-телевизиска мрежа (кабловска телевизија) е телекомуникациска мрежа за дистрибуција на радио и телевизиска програма и други телекомуникациски сигнали;

– Мрежна приклучна точка е физичка пристапна точка до јавната телекомуникациска мрежа за поврзување на терминалната опрема и е составен дел на јавната телекомуникациска мрежа;

– Телекомуникациски средства се постројки, уреди, апарати или друга опрема кои служат за остварување на телекомуникациите;

– Терминална опрема е телекомуникациска опрема која директно или индиректно е поврзана на мрежната приклучна точка на јавната телекомуникациска мрежа и служи за остварување на телекомуникациите;

– Радиостаница е еден или повеќе предаватели или приемници или комбинација на еден или повеќе предаватели или приемници, со една или повеќе антени и со други уреди на едно место што се потребни за вршење на радио служби, освен приемниците наменети за непосреден прием на радиодифузни сигнали;

– Радиодифузија е емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми или други сигнали, наменети за општ прием во слободен простор или по кабловска мрежа;

– Радиофреквенции се електромагнетни бранови од радиофреквентниот спектар до 3000 GHz кои се простираат слободно во просторот;

– Радиофреквентен опсег е дел од радиофреквентниот спектар што се наоѓа меѓу две определени гранични фреквенции;

– Радиокоридор е дел од слободниот простор во кој се простираат радиобранови на оптичка видливост меѓу предавателните и приемните средства;

– Јавен телекомуникациски оператор е домашно или странско правно или физичко лице кое врши јавни телекомуникациски услуги преку јавните телекомуникациски мрежи;

– Аматерска радиостаница е радиостаница која работи во радиофреквентен опсег наменет за радиоаматерски служби;

– СВ радиостаница е радиостаница која работи во радиофреквентен опсег наменет за граѓани;

– Иматели на телекомуникациски мрежи и средства се правни и физички лица кои се носители на правото на располагање и управување со тие мрежи и средства;

– Корисник на јавни телекомуникациски услуги е правно или физичко лице кое ги користи услугите на јавните телекомуникациски оператори;

– Телекомуникациски услуги се услуги кои се вршат преку телекомуникациските мрежи и средства;

– Јавна телекомуникациска услуга е телекомуникациска услуга што ја вршат јавни телекомуникациски оператори за јавноста и

– Сателитски услуги (во натамошен текст: ВСАТ услуги) се услуги на пренесување на електро-магнетни сигнали преку земјени мали сателитски антени кои можат да се постават на земјиштето на корисникот односно објектот и се употребуваат за еднонасочни односно двонасочни комуникации.

Член 3

Јавните телекомуникациски услуги и користењето на радиофреквентниот спектар се работи од јавен интерес за Република Македонија.

Член 4

Телекомуникациите можат да бидат за јавни и за сопствени потреби.

Дејностите и работите од областа на телекомуникациите се вршат со одобрение, во согласност со овој закон.

Одделни дејности или работи од областа на телекомуникациите се вршат и по пат на концесија.

Член 5

Планот за развој на телекомуникациите во Републиката, го донесува Владата на Република Македонија, во рамките на макроекономската политика на Републиката.

Со планот од став 1 на овој член се определува стратегијата и целите на развојот на јавната телекомуникациска инфраструктура и телекомуникациските услуги.

Член 6

Условите и начинот под кои се врши изградбата, одржувањето и употребата на радиодифузната мрежа, како и односите меѓу давателите и корисниците на телекомуникациските услуги во радиодифузијата се вршат според овој закон и законот со кој се уредува радиодифузната дејност.

II. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 7

Јавните телекомуникации во внатрешниот и меѓународниот телекомуникациски сообраќај се достапни на секој корисник, под еднакви услови.

Член 8

Имателите и операторите на телекомуникациските мрежи и средства не смеат да го спречуваат функционирањето на телекомуникациските мрежи и средства на други иматели и оператори.

Член 9

Забранет е пренос и предавање на пораки со кои се повикува на насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија и се поттикнува или повикува на воена агресија или се разгорува национална, расна или верска омраза или нетрпеливост.

Член 10

Имателите и операторите на телекомуникациските мрежи и средства се должни во рамките на техничките можности да обезбедат неповредливост на тајноста на пораките, а особено неповредливост на тајноста на пораките што се пренесуваат во услови на вонредна состојба.

Заштитата на тајноста на пораките од став 1 на овој член не се однесува на пораките за кои со меѓународните договори што ги склучила, односно им пристапила Република Македонија се предвидува отстапување од оваа обврска и според прописите на Република Македонија.

На лицата на кои им е достапна содржината на пораките што се пренесува преку телекомуникациските мрежи и средства од став 1 на овој член, им е забрането содржината да ја соопштуваат на неовластени лица.

Член 11

Имателите и операторите на телекомуникациските мрежи и средства се должни да даваат првенство на преносот на пораки што се однесуваат на безбедноста и одбраната на земјата и на човечките животи, како и на загрозеноста на имотот од поголем обем.

Член 12

Во градовите и други населени места при градењето на станбени и деловни објекти инвеститорите се должни да изградат кабловска канализациона мрежа за претплатничка телекомуникациска мрежа, како и кабловска дистрибутивна мрежа за радио и телевизиски програми на начин утврден со закон.

Во станбените и деловните објекти од став 1 на овој член инвеститорот е должен да изгради и телекомуникациска инсталација (телефонска и кабелска дистрибуциона инсталација).

Член 13

Имателите и операторите на телекомуникациските мрежи и средства се должни да водат евиденција за определени технички и други податоци за својот систем на телекомуникации што се од значење за безбедноста и одбраната на земјата и тие податоци по потреба да ги доставуваат на органот на управата надлежен за внатрешни работи, односно органот на управата надлежен за одбрана на начин што ќе го пропише Владата на Република Македонија.

Член 14

Владата на Република Македонија ќе ги утврди условите и начинот на користење на телекомуникациските мрежи и средства за време на воена и вонредна состојба.

Член 15

Заради правилно и непречено функционирање, имателите и операторите на телекомуникациски мрежи и средства се должни во редовна, односно во воена или вонредна состојба, истите да ги одржуваат во исправна состојба.

Во случаи на прекин на основните телекомуникациски мрежи и средства, јавните телекомуникациски оператори се должни да го известат органот на управата надлежен за телекомуникации за настанатите пречки во меѓународните или меѓумесните телекомуникациски мрежи и средства веднаш, а најкасно во рок од два часа од настанувањето на прекилот, односно во рок од еден час од настанувањето на прекилот во радиодифузните предаватели.

III. ЈАВНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Член 16

Основна телекомуникациска мрежа преку која се вршат јавни телекомуникациски услуги во внатрешниот и меѓународниот телекомуникациски сообраќај ја гради, употребува и одржува домашно правно лице во согласност со закон.

Јавна телекомуникациска мрежа за вршење на телекомуникациски услуги за пренос и емисија на радио и телевизиски сигнали на територијата на Република Македонија ја гради, употребува и одржува домашно правно лице во согласност со закон.

Јавни телекомуникациски мрежи можат да градат и употребуваат и други правни лица на кои ќе им се одо-ри вршење на јавни телекомуникациски услуги по пат а концесија во согласност со закон.

Член 17

Заради обезбедување на интегрирана и единствена мрежа се донесува генерален план за изградба, употреба и одржување на телекомуникациска мрежа на Република Македонија.

Основната телекомуникациска мрежа се гради, употребува и одржува во согласност со генералниот план од став 1 на овој член.

Генералниот план од став 1 на овој член на предлог на јавниот телекомуникациски оператор на основната телекомуникациска мрежа од член 16 став 1 на овој закон, го донесува министерот надлежен за телекомуникации.

Со генералниот план од став 1 на овој член се утврдува, а особено:

1) принципите и целите на изградбата и проширувањето на телекомуникациската мрежа;

2) организацијата на телекомуникациската мрежа на сообраќајни подрачја за давање услуги на крајни корисници;

3) план за нумерација на телекомуникациската мрежа;

4) технички принципи и критериуми за изградба на телекомуникациската мрежа;

5) основни принципи на експлоатација на телекомуникациската мрежа;

6) технички услови за приклучување на други јавни телекомуникациски мрежи и средства за давање јавни услуги на основната телекомуникациска мрежа;

7) технички услови за приклучување на телекомуникациските мрежи за сопствени потреби и терминална опрема на основната телекомуникациска мрежа и

8) технички услови за поврзување на основната телекомуникациска мрежа со телекомуникациските мрежи на други држави.

Член 18

Преку основната телекомуникациска мрежа се вршат следниве основни услуги:

– пренос и комутација на говорна телефонија меѓу приклучните точки на мрежата;

– пренос и комутација на телеграфски сигнали меѓу приклучните точки на телекс мрежата;

– пренос и комутација на телекомуникациски сигнали на јавни телекомуникациски оператори и корисници на телекомуникациски услуги;

– услуги за јавни говорници;

– давање на специјализирани услуги: услуги за евиденција на телефонски претплатници, точно време и слично и

– давање под закуп телекомуникациски водови на други јавни телекомуникациски оператори и корисници на телекомуникациски услуги.

Член 19

Јавниот телекомуникациски оператор на основната телекомуникациска мрежа од член 16 став 1 на овој закон должен е да обезбеди:

1) рамномерно покривање со основни телекомуникациски услуги на целата територија на Републиката;

2) приклучување под еднакви услови на другите јавни телекомуникациски оператори и на другите корисници на основната телекомуникациска мрежа;

3) квалитетни месни, меѓумесни и меѓународни врски на корисниците и на другите јавни телекомуникациски оператори;

4) закуп на телекомуникациски водови на сите корисници и други јавни телекомуникациски оператори во примерен рок и под еднакви услови;

5) поврзување на основната телекомуникациска мрежа на Република Македонија со мрежите на други држави;

6) технички услови за работа на специјалните служби, (брза помош, полиција, противпожарна, АМСМ, центри за известување и друго) и информативните служби (информации, точно време и друго); и

7) телефонски приклучок на заинтересираните лица во примерен рок и под еднакви услови.

Член 20

Имателот на јавната телекомуникациска мрежа за пренос и емисија на радио и телевизиски сигнали од член 16 став 2 на овој закон е должен на корисниците на радиодифузните приемници да им обезбеди прием на радиодифузните програми во рамките на оптималните технички можности на радиодифузните мрежи.

Член 21

Доколку јавниот телекомуникациски оператор на основната телекомуникациска мрежа од член 16 став 1 на овој закон, телекомуникациската дејност не ја врши според овој закон и други прописи, Владата на Република Македонија може да преземе мерки утврдени со закон.

Член 22

Јавните телекомуникациски услуги се вршат на начин, под услови и во рокови што ќе ги пропише министерот надлежен за телекомуникации на Предлог на јавниот телекомуникациски оператор на основната телекомуникациска мрежа од член 16 став 1 на овој закон.

IV. ВРШЕЊЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА

Член 23

Јавните телекомуникациски услуги кои Владата на Република Македонија ги доделува со концесија се:

- мобилна телефонија;
- пренос на податоци;
- систем за пренос на пораки за повик на лица;
- сателитски услуги (VSAT) и
- мобилен радиосистем со автоматски избор на слободен канал (транкинг);
- пренос и емисија на радио и телевизиски сигнали;
- дистрибуција на радио и телевизиска програма и други телекомуникациски сигнали преку кабловска радиотелевизиска мрежа (кабловска телевизија);

Член 24

Концесијата за вршење на јавни телекомуникациски услуги од член 23 алинеи 1,2,3,4 и 5 на овој закон се дава на домашно и странско правно и физичко лице врз основа на конкурс.

Ако на објавениот конкурс од став 1 на овој член не се јават повеќе заинтересирани субјекти, концесијата може да се даде врз основа на понуда.

Во случаи кога на објавениот конкурс од став 1 на овој член има пријавено повеќе заинтересирани субјекти, предност при доделувањето на концесијата ќе има барателот кој поповолно ги исполнува условите од член 26 на овој закон.

Концесија за вршење на јавни телекомуникациски услуги од член 23 алинеи 6 и 7 на овој закон се дава под услови и начин утврдени со овој закон и со законот со кој се уредува радиодифузната дејност.

Член 25

Почетокот на концесијата, меѓусебните права и обврски, условите под кои јавните телекомуникациски услуги се даваат со концесија, како и обврската за плаќање надоместок, се утврдуваат со договорот за концесија.

Концесијата се дава со рок кој не може да биде подолг од десет години.

Член 26

Во условите за распишување конкурс за давање на концесија се определува:

- 1) јавната телекомуникациска услуга;
- 2) подрачјето за вршење на телекомуникациските услуги;
- 3) техничките услови за изградбата и развојот на мрежата за вршење на услугите од точка 1 на овој член и начинот на поврзување на основната телекомуникациска мрежа со другите мрежи;
- 4) општи и посебни услови за вршење на услугите;
- 5) почетокот и времетраењето на концесијата, како и случаите за раскинување на договорот пред рокот за кој е склучен;
- 6) висината и начинот на плаќање на надместокот за концесијата;
- 7) надзор над вршењето на концесиската дејност;
- 8) тарифните ставови и начинот на формирањето на цените и
- 9) други услови што треба да ги исполнува концесионерот.

Член 27

Договорот за концесија престанува да важи пред истекот на рокот за кој е склучен ако:

- не се реализира техничкото решение за вршење на телекомуникациските услуги од концесијата;
- не се плаќа надместокот во рок од 45 дена од истекот на рокот предвиден со концесискиот договор;
- не се реализираат техничките услови и примената на новите технологии утврдени со договорот и
- не се почитуваат другите одредби од концесискиот договор.

Член 28

Концедентот може да му ја одземе концесијата на концесионерот ако не започне со вршење на концесиската дејност во рокот определен со договорот.

V. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ**Член 29**

Телекомуникациските мрежи за сопствени потреби се проектираат, градат и одржуваат за задоволување на потребите за телекомуникации на одделни државни органи, претпријатија и други правни лица во вршењето на нивната дејност во согласност со овој закон.

Член 30

Имателите на телекомуникациски мрежи за сопствени потреби не можат да вршат јавни телекомуникациски услуги на трети лица.

Член 31

Телекомуникациските мрежи за сопствени потреби можат да се приклучуваат на јавните телекомуникациски мрежи доколку ги исполнуваат техничките и експлоатационите услови, а по претходна согласност на имателот на јавната телекомуникациска мрежа.

Член 32

Владата на Република Македонија ја уредува изградбата, одржувањето и употребата на телекомуникациските мрежи и средства за потребите на органот на управата надлежен за внатрешни работи, органот на управата надлежен за одбрана и органот на управата надлежен за надворешни работи.

При планирањето, проектирањето и изградбата на телекомуникациските мрежи од став 1 на овој член, радиофреквенциските опсези наменети за јавни телекомуникации нема да се користат во овие мрежи.

Телекомуникациските мрежи за потребите на другите органи на управата имаат ист статус како и телекомуникациските мрежи за сопствени потреби, без посебно предимство во користењето на радиофреквенцискиот спектар и радиофреквенциите.

VI. РАДИОКОМУНИКАЦИИ**Член 33**

Радиофреквенциите и радиостаниците со кои се воспоставуваат радиокомуникации можат да се користат во согласност со овој закон, меѓународните договори што ги склучила, односно им пристапила Република Македонија, како и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Поблиските технички прописи за начинот на доделување и користење на радиофреквенциите и радиостаниците ги донесува министерството надлежно за телекомуникации.

Член 34

Користењето на радиофреквенциите и радиофреkwентните опсези се утврдува со план за намена на радиофреквенциските опсези и со планови за распределба на радиофреквенциите.

Правото на користење на радиофреквенциите се добива со дозвола за набавка и поставување на радиостаница.

За правото на користење на радиофреквенциите од став 2 на овој член, корисниците плаќаат надместок кој го пропишува Владата на Република Македонија.

Државните органи, радиоаматерите и правните лица кои вршат дејност од областа на телекомуникациите по пат на концесија, се ослободени од плаќање на надместокот од став 3 на овој член.

Член 35

Со планот за намена на радиофреквенциските опсези се утврдуваат особено:

- 1) границите на радиофреквенциските опсези што се наменети за одделни радиослужби и категориите на службите и
- 2) основните услови за распределба и користење на радиофреквенциите.

Член 36

Со плановите за распределба на радиофреквенциите се утврдуваат особено:

- 1) условите за распределба на радиофреквенциите од наменетиот радиофреквенциски опсег,
- 2) распределбата на радиофреквенциите по локации, односно подрачја, за една радиослужба или за повеќе од нив и
- 3) заедничкото користење на иста фреквенција за иста зона на радио покривање од повеќе корисници.

Плановите за распределба од став 1 на овој член се утврдуваат врз основа на планот за намена од член 35 на овој закон.

Член 37

Плановите од член 35 и член 36 на овој закон ги утврдува министерот надлежен за телекомуникации.

Плановите од став 1 на овој член, мораат да бидат во согласност со меѓународните прописи што ги уредуваат радиофреквенциите и со меѓународните договори што ги склучила или им пристапила Република Македонија.

Член 38

Радиостаница може да се набави и постави и пушти во пробна работа врз основа на дозвола за набавка и поставување на радиостаница.

Радиостаница од став 1 на овој член може да се увезе во Република Македонија врз основа на однапред прибавена дозвола од член 47 на овој закон.

Правни и физички лица кои увезуваат радиостаница во Република Македонија мора истата да ја пријават на надлежната служба на граничниот премин, која со ставање на печат за дозволата за набавка и поставување го оверува увезувањето на радиостаницата.

По исклучок од став 3 на овој член, претпријатие или друго правно лице кое увезува радиостаница заради натамошно продавање, а се регистрирани за вршење на таква дејност, можат да увезуваат радиостаница само врз основа на одобрение издадено од министерот надлежен за телекомуникации.

За увезените радиостаница од став 4 на овој член, претпријатијата и други правни лица мора да водат евиденција за радиостаниците врз основа на Правилник за евидентирање на радиостаница и за начинот за водење на евиденцијата, пропишан од министерот надлежен за телекомуникации.

За радиостаница во определени радиомрежи (транкинг системи и системи за пренос на пораки за повик на лица) се издава заедничка дозвола за набавка и поставување на радиостаница.

За радиостаница на воздухоплов, пловило и локомотива, се издава само една дозвола за набавка и поставување на радиостаница.

Дозвола за набавка и поставување на аматерска радиостаница може да се издаде на член на Сојузот на радиоаматерите на Македонија, ако има радиоаматерска дозвола, а по претходно прибавено мислење од органот на управата надлежен за внатрешни работи и органот надлежен за одбрана.

Дозвола за набавка и поставување на СВ радиостаница се издава на граѓани на Република Македонија.

Член 39

За радиостаница чии што квалитет се испитува, истражува и прикажува се издава привремена дозвола.

Важењето на дозволата на радиостаницата од став 1 на овој член не може да биде подолга од 60 дена.

Член 40

По исклучок од одредбите на член 38 на овој закон дозвола за набавка и поставување на радиостаница не се издава за:

- 1) радио и телевизиски приемници кои работат во фреквентно подрачје наменето за директен прием на радио и телевизиски програми;
- 2) радиостаница на телекомандување со играчки и направи што се предвидени да работат со радиофреквентен опсег наменети за граѓаните и
- 3) радиоприемници од системи за пренос на пораки за повик на лица.

Член 41

Определени видови радиостаница на територијата на Република Македонија можат да користат дипломатски и конзуларни претставништва, под услови на реципроцитет.

Министерот надлежен за телекомуникации во согласност со министерот надлежен за внатрешни работи и министерот надлежен за надворешни работи, ги определува видовите радиостаница што можат да ги користат дипломатските и конзуларните претставништва.

Член 42

Радиофреквенции и определени видови радиостаница можат да користат и странски правни лица кои во Република Македонија остваруваат деловно-техничка, информативна, научна, културна, спортска и друга соработка со соодветни органи и организации во земјата врз основа на дозвола за работа на радиостаницата.

Странски граѓани кои привремено престојуваат во Република Македонија до три месеци или ја преминуваат територијата на Република Македонија, можат да користат радиофреквенции и определени видови радио-

станци со издадена дозвола од нивната земја преведена на еден од јазиците на кои се издаваат документите од ЦЕПТ, врз основа на одобрение на министерот надлежен за телекомуникации, а издадено врз начелата на реципроцитетот и препораките на ЦЕПТ, во согласност со овој закон.

Член 43

Барање за издавање дозвола за набавка и поставување на радиостаница, дозвола за работа на радиостаница или привремена дозвола за радиостаница, се поднесува до органот на управата надлежен за телекомуникации.

Кон барањето за издавање дозвола за набавка и поставување на радиостаница со која се вршат јавни телекомуникациски услуги од член 23 на овој закон е потребно да се приложи и Одлуката за концесија за вршење на тие услуги.

Барањето за издавање дозволи од став 1 на овој член за радиоаматерска станица се поднесува преку Сојузот на радиоаматерите на Македонија.

Издадените дозволи од став 1 на овој член не можат да се пренесуваат или отстапуваат на друго правно или физичко лице.

Член 44

Барањето за издавање дозвола за набавка и поставување на радиостаница треба да содржи податоци и прилози (техничка документација) што ги пропишува министерот надлежен за телекомуникации.

Член 45

Радиостаница може да се пушти во работа по извршен технички преглед и издавање на дозвола за работа на радиостаница.

Техничкиот преглед од став 1 на овој член го врши органот на управата надлежен за телекомуникации.

Начинот и постапката за вршење на техничкиот преглед го пропишува министерот надлежен за телекомуникации.

Член 46

За техничкиот преглед од став 1 на член 45 на овој закон се плаќа надоместок.

За технички преглед за аматерски и СВ радиостаница не се плаќа надоместок.

Висината на надоместокот за техничкиот преглед од став 1 на овој член ја утврдува Владата на Република Македонија.

Член 47

Дозвола за набавка и поставување, дозвола за работа и привремена дозвола за радиостаница издава органот на управата надлежен за телекомуникации.

Жалба против решението за одбивање на барањето за издавање дозвола од став 1 на овој член може да се поднесе до Комисијата на Владата на Република Македонија, за одлучување во управна постапка во втор степен.

Член 48

Дозвола за набавка и поставување на радиостаница се издава за време од една година.

Дозвола за работа на радиостаница се издава за време од пет години.

Дозволата од став 2 на овој член може да се продолжи по барање на имателот на радиостаницата.

Дозвола за работа на радиостаница на воздухоплов, пловило и локомотива се издава трајно, односно до престанок на употреба на тие сообраќајни средства.

Член 49

Радиостаница треба да отпочне со работа најдоцна во рок од една година од денот на издавањето на дозволата за набавка и поставување на радиостаница.

Член 50

Дозволата за работа на радиостаница престанува да важи:

- 1) со истекот на рокот;
- 2) со замена на дозволата;
- 3) со истекот на рокот за пуштање на радиостаницата во работа;
- 4) со престанување на постоењето на имателот на радиостаницата;
- 5) со престанување на потребата на радиостаница;
- 6) со одземање на правото на користење на радиостаницата;
- 7) со оттуѓување или расходување на радиостаницата и
- 8) кога истекне концесискиот рок за вршење на јавната телекомуникациска услуга утврдена во концесискиот договор.

Член 51

Имателот на радиостаницата при нејзината употреба мора да се придржува кон условите утврдени во дозволата, условите утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Имателот на радиостаницата мора да обезбеди со работата на радиостаницата да не се прават штетни пречки во работата и користењето на други радиостаници, односно на други телекомуникациски мрежи и средства.

Член 52

Ако во текот на работата на радиостаницата дојде до промени во планот за намена и плановите за распределба на радиофреквенциите, односно во прописите за условите за користење на радиофреквенциите и радиостаниците, имателот на радиостаницата е должен по барање на органот на управата надлежен за телекомуникации да ја приспособи работата на таа радиостаница кон настанатите промени.

Член 53

Во текот на работата, радиостаница мора да се идентификува согласно со прописот за идентификација на радиостаници.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на радиостаници во радиорелејни мрежи, земски сателитски станици, радиостаници кои емитираат одредени сигнали за опасност и други радиостаници определени со прописите за идентификација на радиостаниците.

Прописот од став 1 на овој член го донесува министерот надлежен за телекомуникации.

Член 54

Министерството надлежно за телекомуникации врши работи на испитување и контрола на радиофреквентниот спектар, откривање на работа на радиостаници без дозвола, мерење на радиостаници кои прават штетни пречки, како и други потребни мерења за управување и контрола на радиофреквентниот спектар.

VII. ТЕРМИНАЛНА ОПРЕМА

Член 55

На јавна телекомуникациска мрежа може да се приклучи телекомуникациска терминална опрема која ги задоволува барањата на техничките норми, изведбата и обележувањето, согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 56

Телекомуникациската терминална опрема може да биде во промет ако ги задоволува барањата на техничките норми, изведбата и обележувањето согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 57

Прописите од членовите 55 и 56 на овој закон што се однесуваат на терминалната опрема ги донесува министерот надлежен за телекомуникации на предлог на јавните телекомуникациски оператори од член 16 ставови 1 и 2 на овој закон.

VIII. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Член 58

Телекомуникациските мрежи и средства се проектираат, градат, одржуваат и користат во согласност со:

1) одредбите на овој закон и со поблиските прописи донесени врз основа на овој закон;

2) македонските стандарди и техничките нормативи за производство на телекомуникациска опрема и услуги и

3) европските и други меѓународни стандарди и техничките нормативи од областа на телекомуникациите кои Република Македонија ги склучила, односно им пристапила.

Техничките нормативи за проектирање, изградба, одржување и користење на телекомуникациските мрежи и средства ги донесува министерот надлежен за телекомуникации, на предлог на јавните телекомуникациски оператори од член 16 ставови 1 и 2 на овој закон.

Член 59

Ако за определени области не постојат македонски стандарди, односно технички нормативи утврдени со закон, се применуваат следниве стандарди:

1) европските стандарди, услови и препораки на Европскиот институт за телекомуникациски стандарди (ETSI),

2) препораките на Меѓународниот сојуз за телекомуникации (UIT) и

3) препораките на Европската конференција за пошти и телекомуникации (CEPT).

Министерот надлежен за телекомуникации може во согласност со директорот на Заводот за стандардизација и метрологија да утврди задолжителна примена и на други стандарди или да утврди други услови за работа на телекомуникациските мрежи и средства.

Член 60

Телекомуникациските средства што се вградуваат, приклучуваат и применуваат во телекомуникациските мрежи подлежат на задолжително атестирање.

Атестот од став 1 на овој член го издава Заводот за стандардизација и метрологија или стручна организација што ќе ја овласти директорот на Заводот за стандардизација и метрологија на предлог на министерот надлежен за телекомуникации.

Условите што треба да ги исполнуваат овластените организации од став 2 на овој член и постапката за пријавување, испитување и издавање на атест (сертификат) ги пропишува Владата на Република Македонија.

Член 61

Органот или организацијата од член 60 став 2 на овој закон што го издал атестот може истиот да го поништи ако се утврди дека е издаден за производ кој не одговара на барањата врз основа на кој е издаден атестот.

Член 62

Заводот за стандардизација и метрологија на предлог на министерот надлежен за телекомуникации може да признае атест за телекомуникациско средство издаден од орган на друга држава доколку оцени дека тоа средство ги задоволува одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 63

Во органот на управата надлежен за телекомуникации се води регистар на издадени стандарди и атести за телекомуникациски средства.

Член 64

За изградба и реконструкција на телекомуникациски мрежи и средства се издава одобрение.

Одобрението од став 1 на овој член го издава министерот на органот на управата надлежен за градежништво, по претходно прибавено мислење од министерот надлежен за телекомуникации.

Член 65

По изградбата и реконструкцијата на телекомуникациските мрежи и средства од член 64 на овој закон, се врши технички преглед од комисија формирана од министерот на органот на управата надлежен за градежништво.

Во комисијата од став 1 на овој член стручните лица од областа на телекомуникациите ги предлага министерот надлежен за телекомуникации.

Член 66

Изградените или реконструирани телекомуникациски мрежи и средства од член 65 на овој закон можат да се користат по издавање на одобрение за употреба.

Одобрението за употреба го издава органот на управата што го издал одобрението за изградба или реконструкција врз основа на извршен технички преглед со кој се потврдува техничката исправност на телекомуникациските мрежи и средства од став 1 на овој член.

Член 67

Телекомуникациски средства, заради испитување на нивните својства можат да се вградуваат и приклучуваат на јавни телекомуникациски мрежи, врз основа на одобрение за експериментална работа донесено од министерот надлежен за телекомуникации.

Одобрението од став 1 на овој член може да се издаде за време не подолго од три месеци.

Член 68

Начинот на користењето, одржувањето и контролата на функционирањето на телекомуникациските мрежи, и средства ги утврдува имателот на тие мрежи и средства во согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 69

Јавните телекомуникациски оператори се должни да донесат годишен план и програма за користење и одржување на својот систем за телекомуникации и да го следат нивното извршување.

Член 70

Имателите на јавните телекомуникациски мрежи и средства се должни да обезбедат соодветно непрекинато напојување со електрична енергија на постројките и телекомуникациските средства.

IX. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА**Член 71**

Телекомуникациските мрежи и средства мораат да се проектираат, градат, употребуваат и одржуваат на начин така што нивната работа нема да предизвикува пречки во работата и употребата на други телекомуникациски мрежи и средства.

Член 72

Во близината на телекомуникациските мрежи и средства не смеат да се изведуваат работи или да се подигаат објекти што би можеле да го оштетат или спречуваат нивното функционирање.

Ако е неопходно да се изведуваат одредени работи или да се градат нови објекти во близина на мрежите и средствата од став 1 на овој член инвеститорот, односно изведувачот мора однапред да прибави согласност од имателот на телекомуникациските мрежи и средства заради преземање на мерки потребни за заштита и обезбедување на непречено функционирање на тие мрежи и средства.

Трошоците за преземање на мерките од став 2 на овој член ги поднесува инвеститорот, односно изведувачот на работите.

Член 73

Во заштитната зона на радиостаницата, во воздушниот простор од една до друга радиостаница, не смеат да се градат други радиостаници или објекти и постројки, кои со својата локација, конструкција и функционирање можат да го спречуваат простирањето на радиобрановите или да причинуваат пречки на радиокомуникациите.

Големината на заштитната зона од став 1 на овој член и условите под кои можат да се градат определени објекти во таа зона се утврдуваат според радиофреквенцискиот опсег во кој работи радиостаницата, видот на преносот и типот на антената.

Министерот надлежен за телекомуникации ќе донесе пропис за големината на заштитната зона и заштитата на радиокоридорите.

Член 74

Во непосредна близина на надземни и подземни телекомуникациски мрежи и средства, како и на правците на радиокоридорите не смеат да се садат садници кои би можеле да ја оштетат или спречуваат работата на тие мрежи и средства.

Имателот на телекомуникациските мрежи и средства и сопственикот на земјиштето договорно ги регулираат односите на користењето на земјиштето за поставување и заштита на телекомуникациските мрежи и средства.

Во случај да не се склучи договор за користење на земјиштето од став 2 на овој член, ќе се применуваат одредбите на законот за експропријација.

Член 75

Ако поради изградба или реконструкција на некој инвестиционен објект е потребно да се заштитат определени телекомуникациски мрежи и средства, заштитата ќе се изврши во согласност со техничките услови за изградба на тие мрежи и средства.

Трошоците за изведување на заштитата или изменување од став 1 на овој член ги поднесува инвеститорот.

Член 76

Електрична и друга техничка опрема не смее да прави електромагнетни пречки во работата на телекомуникациските мрежи и средства или во приемот на радио и телевизиска програма.

На електричната и друга техничка опрема која се произведува, увезува или продава за користење на територијата на Република Македонија, мора да се спроведат мерки за отстранување на електромагнетните пречки кои можат да влијаат во работата на телекомуникациските мрежи и средства и во приемот на радио и телевизиски програми.

За преземените мерки од став 2 на овој член треба да постои доказ, односно атест (сертификат).

Член 77

Електроенергетски постројки за пренос, распределба и користење на електрична енергија што се наоѓаат во близина на телекомуникациските мрежи и средства мораат да бидат изведени, користени и одржу-

вани на начин што нивната работа да не причинува пречки во функционирањето на телекомуникациските мрежи и средства и да не ги доведуваат во опасност животот и здравјето на луѓето кои ги користат или изведуваат работи на нив.

Член 78

Ако со изградбата на станбен деловен или друг градежен објект дојде до пречки во приемот на радио и телевизиски програми, на корисниците на радио и телевизиски приемници, инвеститорот на тој објект мора да им обезбеди прием на радио и телевизиски сигнали со квалитет каков што корисниците го имале пред изградба на тој објект.

При изградбата на телекомуникациските мрежи и средства инвеститорот, односно изведувачот на работите треба да преземе потребни мерки заради заштита на имотот на сопствениците, безбедноста на граѓаните и да ги преземе сите мерки за безбедно одвивање на сообраќајот и движењето на лицата.

X. МЕЃУНАРОДНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Член 79

Телекомуникациските мрежи можат да се поврзуваат со телекомуникациските мрежи во другите земји врз основа на меѓународните договори што ги склучила, односно им пристапила Република Македонија и условите утврдени со овој закон.

Телекомуникациските мрежи во Републиката се градат и поврзуваат со телекомуникациските мрежи на други земји на начин со кој не се нарушува безбедноста и одбраната на земјата.

Имателите на телекомуникациските мрежи и средства кои непосредно ги извршуваат меѓународните договори со странски правни лица можат непосредно да склучуваат посебни договори заради извршување на тие меѓународни договори во рамките на своите овластувања.

Член 80

Министерот надлежен за телекомуникации издава дозволи за поврзување на телекомуникациските мрежи на Република Македонија со телекомуникациски мрежи на други земји.

Член 81

Министерот надлежен за телекомуникации ги координира и усогласува работите во поглед на меѓународната соработка од областа на телекомуникациите.

XI. НАДЗОР

Член 82

Надзор над спроведувањето на овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон, меѓународните договори што ги склучила, односно им пристапила Република Македонија, од областа на телекомуникациите, врши Министерството за сообраќај и врски преку Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски.

Работите од својата надлежност Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски ги врши преку инспектори за телекомуникации.

Член 83

Во вршењето на надзорот од член 82 на овој закон, инспекторот за телекомуникации е овластен да:

1) забрани употреба на телекомуникациска опрема која се вградува или приклучува на јавна телекомуникациска мрежа ако не постои потврда дека ги задоволува техничките услови и норми или ако не е означена со пропишана ознака;

2) забрани употреба на електрична и друга техничка опрема ако не постои потврда дека на неа се спроведени

мерки за сузбивање на електромагнетски пречки или ако не е означена со пропишана ознака;

3) забрани вршење на дејност на јавни телекомуникации ако нема концесија или ако не е склучен договор за остварување на концесија;

4) забрани работа на радиостаница која нема дозвола за работа на радиостаница;

5) забрани привремено работа на радиостаница за која се утврди дека отстапува од пропишаните услови и норми за работа или создава штетни пречки, се додека недостатоците не се отстранат;

6) забрани изведување на работи и подигање на објекти во заштитната зона на радиокоридорот на радиостаницата;

7) привремено да забрани изведување на работи во близина на телекомуникациски мрежи и средства кои би можеле да го оштетат или попречат нивното работење ако претходно не е прибавена согласност од имателот на тие средства или мрежи, додека таа согласност не се прибави;

8) нареди отстранување на недостатоците на електрична и друга техничка опрема која создава електромагнетни пречки во работата на телекомуникациски мрежи и средства;

9) нареди отстранување на недостатоците при изградбата, одржувањето или употребата на телекомуникациските мрежи и средства, како и при давањето на услугите или вршењето на концесијата дејност ако не се применува законот, прописите донесени врз основа на закон и техничките услови и норми и

10) нареди вршење на контрола на уредите и апаратите кои на имателите на телекомуникациските мрежи и средства им служат за проверка и мерење на квалитетот и обемот на телекомуникациските услуги;

11) барање на инспекторот од став 1 на овој член, стручни организации овластени од министерот надлежен за телекомуникации, ќе ги извршат потребните мерења и испитувања на телекомуникациските мрежи и средства и радиостаници.

Член 84

Имателот на телекомуникациските мрежи и средства, односно на радиостаница е должен на инспекторот за телекомуникации да му обезбеди влегување во просториите каде што е сместена телекомуникациската опрема и техничките средства, да му ги даде потребните известувања и документација, како и на барање на инспекторот да ги достави потребните податоци и материјали заради вршење на инспекцискиот надзор.

Член 85

За инспектор за телекомуникации може да се назначи лице кое има завршено Електротехнички факултет – смер електроника и телекомуникации со најмалку три години работно искуство во структурата.

Член 86

При вршењето на инспекциските работи, инспекторот за телекомуникации мора да има легитимација со која се утврдува својството на инспектор и е должен да ја покаже ако тоа се бара од него.

Образецот и начинот на издавање на легитимацијата го пропишува министерот надлежен за телекомуникации.

Член 87

Инспекторот за телекомуникации ги врши работите на инспекцијата самостојно и донесува решенија во рамките на овластувањата определени со закон.

Против решението на инспекторот може, во рок од осум дена од денот на приемот на решението, да се изјави жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија за одлучување во управна постапка во втор степен.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

ХИ. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 88

Со парична казна од 50 до 150 плати ќе се казни за стопански престап претпријатие или друго правно лице ако:

1) не изгради кабловска канализациона мрежа за претплатничката телекомуникациска мрежа или кабловска дистрибутивна мрежа за радио и телевизиски програми или ако во објектите не вгради телекомуникациска инсталација (член 12);

2) не им овозможи на другите јавни телекомуникациски оператори и на другите корисници на основната телекомуникациска мрежа приклучување под еднакви услови (член 19 став 1 точка 2);

3) не им овозможи на корисниците и другите јавни телекомуникациски оператори во примерен рок и под еднакви услови закуп на телекомуникациски водови (член 19 став 1 точка 4);

4) не обезбеди технички услови за работа на специјалните служби и другите информативни служби утврдени со член 19 став 1 точка 6;

5) ако врши јавни телекомуникациски услуги за трети лица (член 30);

6) телекомуникациските мрежи за сопствени потреби ги приклучуваат на јавните телекомуникациски мрежи без притоа да се исполнети техничките и експлоатационите услови или без претходна согласност на имателот на јавната телекомуникациска мрежа (член 31);

7) пушти во работа и користи телекомуникациски мрежи и средства без одобрение за употреба издадено од надлежен орган на управата (член 66 став 1);

8) вградува или приклучува на јавни телекомуникациски мрежи, телекомуникациски средства, заради испитување на нивните својства, без одобрение за експериментална работа (член 67);

9) немаат донесено годишен план и програма за користење и одржување на системот за телекомуникации (член 69);

10) не обезбедат соодветно непрекинато напојување со електрична енергија на постројките и телекомуникациските средства (член 70);

11) електроенергетските постројки за пренос, распределба и користење на електрична енергија што се наоѓаат во близина на телекомуникациски мрежи и средства се изведуваат, користат и одржуваат така што со нивната работа се причинуваат пречки во функционирањето на телекомуникациските мрежи и средства и ги доведуваат во опасност животот и здравјето на луѓето кои ги изведуваат работите на нив (член 77) и

12) при изградба на телекомуникациските мрежи и средства не ги преземат сите потребни мерки заради заштита на имотот на сопствениците, безбедноста на граѓаните и не ги преземат сите мерки за безбедно одвивање на сообраќајот и движењето на лицата (член 78 став 2).

Со парична казна од пет до десет плати ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице.

Член 89

Со парична казна од пет до дваесет плати ќе се казни за прекршок претпријатието или друго правно лице ако:

1) со својата телекомуникациска мрежа или средства го спречува функционирањето на други телекомуникациски мрежи или средства (член 8);

2) пренесува или предава пораки со кои се повикува на насилно уривање на уставниот поредок, се поттикнува или се повикува на воена агресија или се разгорува национална, расна или верска омраза или нетрпеливост (член 9);

3) не обезбеди неповредливост на трајноста на пораките, а особено неповредливост на тајноста на пораките што се пренесуваат во услови на вонредна состојба или содржината на пораките ја соопштува на неовластени лица (член 10);

4) не даваат првенство на преносот на пораки што се однесуваат на безбедноста и одбраната на земјата и на човечките животи, како и на загроеноста на имотот од поголем обем (член 11);

5) не доставуваат определени технички и други податоци за својот систем на телекомуникации значајни за безбедноста и одбраната на земјата и истите не ги доставуваат на надлежните органи (член 13);

6) во случаи на прекин на јавните телекомуникациски мрежи и средства не го известат органот на управата надлежен за телекомуникации, веднаш или во роковите утврдени со член 15;

7) увезе радиостаница во Република Македонија за која не е однапред прибавена пропишана дозвола или одобрение (член 38);

8) користи радиостаница со привремена дозвола за радиостаница по истекот на рокот за издавање, утврден во член 39;

9) дозволата за набавка и поставување, дозволата за работа или привремената дозвола за радиостаница ја пренесе или отстапи на друго правно или физичко лице (член 43 став 4);

10) користи радиостаница без дозвола за работа на радиостаницата (член 45);

11) при работата на радиостаницата не се придржува кон пропишаните услови или ако не обезбеди со работата на неговата радиостаница да не се прават штетни пречки во работата и користењето на други радиостаници, односно на други телекомуникациски мрежи и средства (член 51);

12) на барање на органот на управата надлежен за телекомуникации не ја приспособи работата на радиостаницата кон настанатите промени утврдени во член 52;

13) радиостаницата во текот на работата не се идентификува (член 53 став 1);

14) од имателот на телекомуникациските мрежи и средства не прибави однапред согласност дека во близина на неговите мрежи и средства може да изведе одредени работи или да гради нови објекти (член 72 став 2);

15) во заштитната зона на радиостаниците, во воздушниот простор од една до друга радиостаница, гради други радиостаници или објекти и постројки кои со својата локација, конструкција и функционирање можат да го спречат простирањето на радиобрановите или да причинуваат пречки во радиоврските (член 73);

16) во непосредна близина на надземни или подземни телекомуникациски мрежи и средства, како и на правците на радиокоридорите сади садници кои би можеле да ја оштетат или спречат работата на тие мрежи и средства (член 74 став 1);

17) не обезбеди заштита на телекомуникациските мрежи и средства согласно со техничките услови за изградба на тие мрежи и средства при изградба или реконструкција на инвестиционен објект (член 75 став 1);

18) електрична и друга техничка опрема прави електромагнетни пречки во работата на телекомуникациската мрежа и средства или во приемот на радио и телевизиска програма (член 76 став 1);

19) на инспекторот за телекомуникации не му овозможи непречено влегување во просторите каде што е сместена телекомуникациската опрема и техничките средства и не му ги даде потребните известувања и документација (член 84) и

20) не постапи по задолженијата од решението на инспекторот за телекомуникации (член 87).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од една до пет плати и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице и може да се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на раководна должност во траење од три месеци до една година.

Покрај паричната казна од став 1 на овој член може да се изрече и заштитна мерка одземање на предметите со кои е сторен прекршокот или забрана на вршење дејност во траење од три месеци до една година.

Член 90

Со паричната казна од една петтина до три плати ќе се казни за прекршок физичко лице кое врши дејност за дејствијата од член 89 став 1 точки 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 и 19 на овој закон.

Покрај паричната казна од став 1 на овој член може да се изрече и заштитна мерка одземање на предметите со кои е сторен прекршокот и забрана за вршење на дејност во траење од три месеци до една година.

ХИИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 91

Прописите и другите општи акти од областа на телекомуникациите што се донесени врз основа на Законот за системите за врски („Службен лист на СФРЈ“ број 41/88) ќе важат до донесувањето на прописите, согласно со овој закон.

Член 92

Прописите и другите општи акти, утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 93

Дозволите за радиостаници издадени пред влегувањето во сила на овој закон важат до истекот на нивната важност, а најдоцна една година од денот на влегувањето во сила на овој закон:

Член 94

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за системите за врски („Службен лист на СФРЈ“ број 41/88, 80/89 и 29/90) и одредбите на Законот за системите за врски за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен весник на СРМ“ број 14/79, 26/80, 10/90 и 62/93) кои се однесуваат на телекомуникациите.

Член 95

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

607.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КИРГИСТАН

СЕ ПОСТАВУВА

I

Трајан Петровски, вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Турција за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Киргистан, со седиште во Анкара.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 40
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

608.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЦАН

СЕ ПОСТАВУВА

I

Трајан Петровски, вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Турција за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Азербејџан, со седиште во Анкара.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 39
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

609.

Врз основа на член 76 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседатели и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/95), во став 1 точка 1. Комисија за уставни прашања, под б) за членови, наместо „Насер Зибири“ треба да стои „Исмет Рамадани“ и наместо „Киро Поповски“ треба да стои „Блаже Филиповски“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2340/1
20 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

610.

Врз основа на член 76 ставови 1,2,3 и 5 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА УВОЗ НА ДОМАТИ И КРАСТАВИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 1995 И 1996 ГОДИНА

Член 1

Со оваа Одлука се основа Анкетна комисија за утврдување на одговорноста за увозот на краставици и домати во текот на 1995 и 1996 година во Република Македонија.

Комисијата врз основа на наодите ќе изготви и на Собранието ќе му поднесе извештај, со предлог на мерки.

Член 2

Се задолжува Комисијата во извршувањето на задачите да соработува со надлежните министерства и другите државни органи што можат да придонесат за утврдување на состојбите.

Член 3

Комисијата има раководител и шест членови.

Во Комисијата се застапени претставници на сите пратенички групи во Собранието на Република Македонија, како и претставник на независните пратеници.

Се задолжува Комисијата за прашања на изборите и именувањата да предложи одлука за состав на Анкетната комисија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2339/1
20 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

611.

Врз основа на член 76 ставови 1,2,3 и 5 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јуни 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРАШАЊАТА ВО ВРСКА СО ИЗВРШЕНИТЕ НАБАВКИ ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД СРЕДСТВОТА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА ВО 1994, 1995 И ПРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦИ ОД 1996 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за разгледување на прашањата во врска со извршените набавки од страна на министерствата и Владата на Република Македонија, од средствата на Буџетот на Републиката во 1994, 1995 и првите три месеци од 1996 година.

Комисијата врз основа на наодите, ќе изготви и на Собранието на Република Македонија ќе му поднесе извештај со предлог на мерки.

Член 2

Се задолжува Комисијата во извршувањето на задачите да соработува со надлежните министерства и другите државни органи што можат да придонесат за утврдување на состојбите.

Член 3

Комисијата има раководител и шест членови.

Во Комисијата се застапени претставници на сите пратенички групи во Собранието на Република Македонија како и претставник на независните пратеници.

а) За раководител на Комисијата се определува: Слободан Најдовски;

б) За членови на Комисијата се определуваат:

Николина Трајановска,
Руфи Османи
Мирко Трипуновски,
Ризван Сулејмани,
Ристо Масев и
Кенан Хасипи.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2338/1
20 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

612.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА ЕЛЕКТРИЧЕН МЛИН ПОКРАЈ РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ Р-417, ДЕЛНИЦА С. БОТУН-С. ВЕЛМЕЈ, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 11+600 – ЛЕВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ОХРИД**

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на електричен млин покрај регионалниот пат Р-417, делница с. Ботун – с. Велмеј, стационожа на км. 11+600 – лево, на КП број 2781 и 2782 КО „Велмеј“ во м.в. „Ивано Ливаде“, со вкупна површина од 1.000 м², на подрачјето на општината Охрид, чиј инвеститор ќе биде Ѓорѓија Андрески од Охрид и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1873/1
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

613.

Врз основа на член 24 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79, 51/88 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ ВО ТИТОВ ВЕЛЕС**

1. За претставници на Републиката во Советот на Народниот музеј во Титов Велес се именуваат:

Драган Миладинов, директор на Радио Титов Велес и

Елена Камилова, индив. работоводен орган на Матичната библиотека „Гоце Делчев“ – Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2401/1
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

614.

Врз основа на член 57 став 3 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73, 42/76 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ**

1. За претставник на Републиката во Советот на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје, се именува

Момчило Петровски, професор на Факултетот за ликовна уметност.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2402/1
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

615.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79, 51/88 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на Уметничката галерија „Скопје“ – Скопје, се именуваат:

Захаринка Бачева, виш кустос во Музејот на современата уметност – Скопје и

Рубенс Корубин, професор на Факултетот за ликовна уметност – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2403/1
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

616.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата („Службен весник на РМ“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДРАМСКИОТ ТЕАТАР – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на Драмскиот театар – Скопје, се именуваат:

Милица Стојанова, актер во пензија и
Винка Саздова, главен уредник во ЗУМПРЕС.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2404/1
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

617.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата („Службен весник на РМ“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ДРАГИ ТОЗИЈА“ – РЕСЕН

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Домот на културата „Драги Тозија“ – Ресен, се именуваат:

Насип Беќири, претседател на ИО на СО – Ресен и Митко Ристевски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2405/1
24 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

618.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 13/96), министерот за труд и социјална политика, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВАТА ПО ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И ЗА ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденцијата за корисниците на материјално обезбедување, надоместок за нега и помош од друго лице, еднакратна парична помош и здравствена заштита, за начинот на водење на евиденцијата за потрошените средства, за извршените исплати и обрасците на кои се води таа евиденција.

Член 2

Евиденцијата за бројот на корисниците на правата, се води во Книга за евиденција на корисниците на правата по Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна (во натамошниот текст: Книга за евиденција на корисниците) и во картица за бројот на корисниците по видови на права.

Евиденцијата за извршените исплати на корисниците се води на ликвидационен лист на корисниците на материјално обезбедување и на другите парични примања по Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна (во натамошниот текст: ликвидационен лист), а евиденцијата за потрошените средства на книговодствени картици.

Обрасците од ставовите 1 и 2 на овој член се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 3

Во Книгата за евиденција на корисниците се евидентираат следните податоци: презиме и име на корисни-

кот, дата и место на раѓање, место на живеење и адреса, вид на правото односно правата што ги користи, основ за користење на правото (учесник во НОВ, НОДЕМ, член на семејството на умрен учесник во НОВ, НОДЕМ), број и дата на решението за остварување на правото, износ на паричното примање (полн или намален) и забелешка (образец бр. 1).

Книгата за евиденција на корисниците е составена од поврзани листови во кои се содржани обележјата на податоците од став 1 на овој член, укоричена е со тврди корици и истата има траен карактер.

Член 4

Во Книгата за евиденција на корисниците податоците од член 3 став 1 на овој правилник се евидентираат хронолошки врз основа на решение.

Ако едно лице е корисник на повеќе права, во Книгата за евиденција на корисниците се евидентира како еден корисник со повеќе права.

Член 5

Во картицата за бројот на корисниците на материјално обезбедување се евидентираат податоците за бројот на корисниците на материјално обезбедување според основот за користењето на правото и износот на паричното примање (полн или намален) (образец бр. 2).

Член 6

Во картицата за бројот на корисниците на надоместок за нега и помош од друго лице се евидентираат податоци за бројот на корисниците на надоместок за нега и помош од друго лице одделно за учесниците во НОВ, НОДЕМ и членовите на семејство на умрен учесник во НОВ, НОДЕМ како и износот на паричното примање (полн или намален) (образец бр. 3).

Член 7

Во картицата за бројот на корисниците на еднакратна парична помош се евидентираат податоци за бројот на корисниците на еднакратна парична помош одделно за учесниците во НОВ, НОДЕМ и членовите на семејство на умрен учесник во НОВ, НОДЕМ (образец бр. 4).

Член 8

Во картицата за бројот на корисниците на здравствената заштита се евидентираат податоци за бројот на корисниците на здравствена заштита одделно за корисниците со полн и намален износ на материјално обезбедување (образец бр. 5).

Член 9

Во картицата за бројот на корисниците од член 5 до 8 на овој правилник се евидентираат збирни податоци за бројот на корисниците за секоје право одделно, користејќи ги податоците од Книгата за евиденција и регистрирајќи ги сите промени што настануваат во бројот на корисниците во текот на времето.

Член 10

Евиденцијата за потрошените средства за извршените исплати на паричните примања на корисниците се води на ликвидационен лист за секој корисник.

Член 11

Во ликвидациониот лист се евидентираат лични податоци за корисникот, видот на правото, број и дата на решението, времето на стекнувањето и престанокот на правото, износот на паричното примање, разликата и вкупно исплатениот износ за секојмесец (образец бр. 6).

Член 12

Евиденцијата за потрошените средства за остварување на правата од материјално обезбедување на учес-

Образец бр. 6

ЛИКВИДАЦИОНЕН ЛИСТ

на корисниците на материјално обезбедување и на другите парични
 примања по Законот за материјално обезбедување на учесниците во
 НОВ

Вид на правото:		Податоци од решението		Еднократна парична ПОМОШ	
Број и дата на решението		Материјално обезбедување		Надоместок за нега и помош од друго лице	
Од	До				
Важи					
Број на предметот		Број на ликвидационен лист		Број на ликвидационен лист	
Корисник		Корисник		Корисник	
Дата на раѓање		Дата на раѓање		Дата на раѓање	
Адреса		Адреса		Адреса	
Месец		Месец		Месец	
Износ		Износ		Износ	
Разлика		Разлика		Разлика	
Вкупно исплатен износ		Вкупно исплатен износ		Вкупно исплатен износ	
Извод бр.		Извод бр.		Извод бр.	
Ликвидационен лист бр.		Ликвидационен лист бр.		Ликвидационен лист бр.	
Повратено		Повратено		Повратено	
Износ		Износ		Износ	
Потпис		Потпис		Потпис	
Година 19		Година 19		Година 19	

(ЈБМ570 (КЛ)117

619.

Врз основа на член 58 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95), министерот за образование и физичка култура, донесе

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКИТЕ МЕРКИ ВО ЈАВНОТО УЧИЛИШТЕ

Член 1

Педагошките мерки во јавното училиште се изрекуваат на ученици кои ги прекршуваат правилата на училишниот ред, а со цел да се постигне чувство на одговорност и спречување на негативни појави.

Член 2

Педагошките мерки се изрекуваат имајќи ги во предвид критериумите: објективност, одмереност, праведност и педагошка одговорност.

Член 3

Педагошките мерки се изрекуваат индивидуално за секој ученик, со претходно проучување на околностите кои довеле до потребата од нивно изрекување.

Член 4

Пред изрекувањето на педагошката мерка претходи разговор со ученикот и родителот, односно старателот.

Разговорот го води комисија составена од: раководителот на паралелката, наставник, стручен соработник од педагошко-психолошката служба на училиштето, а по потреба и директорот, при што се води записник.

Член 5

Педагошките мерки се изрекуваат во следните случаи:

- нередовно посетување на училиштето;
- нарушување на правилата на однесување спрема другите ученици, наставници и други лица вработени во училиштето и надвор од него;
- неправилен однос кон училишниот имот;
- попречување на воспитно-образовната работа во училиштето.

Член 6

При изрекувањето на педагошките мерки не смее да се навредува личноста на ученикот.

Член 7

Изречената педагошка мерка детално се образложува со цел истата да е наполно разбирлива за ученикот спрема кого се применува.

Член 8

За изречената педагошка мерка се известува ученикот и родителот, односно старателот.

Член 9

Изречените педагошки мерки се евидентираат во соодветната педагошка документација.

Член 10

Со влегувањето во сила на ова Упатство престанува да важи Упатството за видот, постапката и начинот на применување на педагошките мерки за учениците во организациите за средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 34/80).

Член 11

Ова Упатство влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2509/1
17 јуни 1996 година
Скопје

Министер,
д-р Софија Тодорова, с.р.

620.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 19 јуни 1996, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 7 точка 1 став 2 од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот од добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување, донесен од министерот за финансии на 13 април 1994 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/94).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Драган Поповски од Скопје, со решение У.бр.76/96 од 8 мај 1996 година поведе постапка за оценување законитоста на членот 7 точка 1 став 2 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, поради тоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членовите 31 и 49 од Законот за данок од добивка.

4. Судот на седницата утврди дека според член 7 точка 1 став 2 од Правилникот под вложени средства од добивката во основни средства се подразбираат средствата вложени за набавка на основни средства (градежни објекти, машини, уреди и др.) исклучително за вршење на дејноста, освен: патнички автомобили, мебелот, теписите, уметничките дела и други украсни предмети за опремување на административните простории.

5. Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирнувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Согласно член 31 од Законот за данок од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95 и 43/95), на даночниот обврзник му се намалува даночната основа за износот на извршените вложувања од добивката, во нови инвестиции (реинвестирана добивка) во Републиката, но најмногу до 30% од даночната основа во својата дејност.

Според член 49 од Законот, министерот за финансии ќе дојде поблиски прописи за начинот на пресметувањето и уплатувањето на данокот од добивка, како и за спречување на двојното ослободување или двојното оданочување и ќе пропише образец – даночен биланс за пресметување и уплатување на данокот од добивка во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Од изнесеното произлегува дека врз основа на уставното овластување, законодавецот со закон вовел данок од добивка и го уредил начинот на оданочувањето на добивката. Исто така со законот се предвидени одредени даночни олеснувања и ослободувања меѓу кои е и намалувањето на даночната основа за извршените вложувања од добивката во нови инвестиции (реинвестирана добивка) во Републиката. Од членот 49 на Законот произлегува овластувањето на министерот за финансии да донесе поблиски прописи за начинот на пресметувањето и уплатувањето на данокот од добивка, како и за спречување на двојното ослободување или двојното оданочување.

Според тоа, согласно законот, министерот за финансии е овластен да донесе поблиски прописи за начинот на пресметувањето и уплатувањето на данокот од добивка, што значи дека е овластен да ја утврди само техниката на пресметувањето и уплатувањето на данокот, а нема овластување да определува што се подразбира под вложени средства од добивка. Со оглед на тоа

што со оспорениот член од Правилникот се излегло надвор од овластувањето утврдено со закон, Судот одлучи како во-точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр.76/96
19 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд
на Република Македонија
д-р **Јован Проевски**, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води постапка за доделување на дете, односно за измена на одлука за доделување на дете по тужбата на тужителот Назми Рамадани од с. Слупчане, против тужената Марије Рамадани од Република Чешка со непозната адреса.

На тужената и се назначува привремен застапник Јадранка Јовановска, стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово, согласност чл. 84 од ЗПП која ќе ја застапува тужената до правосилното окончување на постапката или додека не се појави тужената или не одреди свој полномошник.

Од Општинскиот суд во Куманово, IV П. бр. 1126/96. (267)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за раскинување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Абази Агим од с. Боговиње, против тужениот Амита Ширафет од с. Пирок, сега со непозната адреса во Германија. Вредност на спорот 30.000 денари.

Се повикува тужениот Амита Ширафет да во рок од 30 дена се јави во овој суд, да ја достави сегашната адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот на истиот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 601/96. (268)

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор по тужбата на тужителот Бекири Емри од Тетово, против тужениот Билибани Цело од Тетово, со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот да се јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок овласти свој полномошник во земјата. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен застапник кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 857/96. (269)

Пред овој суд се води спор за физичка делба по тужбата на тужителот Идризи Ефраим од с. Теарце против тужениот Идризи Шадије, Идризи Даут и Шерифи Неџат од с. Теарце, а сега со непозната адреса.

Се повикуваат тужените Идризи Шадије, Идризи Даут, Шерифи Неџат од с. Теарце, сега со непозната адреса, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јават пред Општинскиот суд – Тетово лично или овластат свој полномошник кој ќе ги застапува пред судот. Во спротивно, судот преку ЦСР – Тетово, ќе им постави привремен застапник кој ќе се грижи за нивните права и интереси сè до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, В. С. 47/96. (270)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6086/96 на регистарска влошка бр. 1-67251-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и производство „КАБРАН КОМЕРЦ 96“ д.о. експорт-импорт ул. „Даме Груев“ бр. 1-А, Кавадарци.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 079122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 071028, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070290, 080190, 080201, 080232, 110309, 110909, 020110, 020120, 020130, 060501, 060502, 060503, 070227, 110109, 050100, 050301, 050302, 110401, 110402, 110403, 110404, 070310, 070320, посредување во промет со стоки од странство, застапување на странски фирми, малограничен промет со Грција, Бугарија и Албанија, услуги во меѓународна шпедиција, транспорт, посредништво, вршење комисиони работи во областа на промет со стоки во сообраќајот и сл., промет на странски стоки на консигнација.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешно и надворешно трговско работење е Зоран Кабранов, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6086/96. (5585)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6486/96, на регистарска влошка бр. 1-12120-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор и називот на основачот на Општествено претпријатие за трговија, меѓународна и внатрешна шпедиција и туризам „ДТС“ -Трговина д.о.о. бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 54, Скопје.

Бранко Јаневски, в.д. директор, без ограничување, се разрешува и брише од регистарот. Се запишува новоименуваниот Васил Марковски, в.д. директор без ограничување.

Основачот ДТС - ХОЛДИНГ ПО Дубровник, го променува името на фирмата со Решение на Трговскиот суд во Сплит, бр. Тт 95/102-5 Од 09.01. 1996 год., со назив на фирмата Дубровачка Трговина Д.Д. Дубровник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6486/96. (5586)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5272/96, на регистарска влошка бр. 2-1729-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена-пристапување на основач на Производното, монтажна и прометна задруга „ЕЛМАК“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Прошибитилска“ ББ, Скопје.

Во претпријатието пристапува нов основач Борис Рангелов од Скопје на 20.12. 1995 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5272/96. (5587)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5569/96, на регистарска влошка бр. 1-37397-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за трговија на големо и мало „ЛЕСНИНА“ д.о.о. експорт-импорт бул. „III Македонска ударна бригада“ бб, Скопје.

Истапува основачот „МЕРКС-КОЗЈАК“ Радње об Драви.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5569/96. (5588)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5947/96, на регистарска влошка бр. 1-67286-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „Т.Д.К. – СИСТЕМИ“ п.о. ул. „Никола Тесла“ бр. 2-1/27, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/96 од 22.04. 1996 год., а основач е Коце Трајановски од Скопје.

Дејности: 011315, 011319, 011320, 012390, 011920, 012930, 011941, 011949, 012142, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 012820, 013021, 013099, 013121, 013400, 013500, 013901, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 081029, 080190, 080201, 080202, 090121, 100399, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110402, 110404, 110903, 070310, 070320, меѓународна шпедиција и посредување, превоз на патници и стока во меѓународен сообраќај, застапување, реекспорт, комисиони и консигнациони работи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешно и надворешно трговско и друго работење е Коце Трајановски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5947/96. (5629)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4595/96, на регистарска влошка бр. 1-66995-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ВИАНА“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Науум Наумовски“ 77, Скопје.

Основачи: Антон Дуковски, Будимир Јоловиќ од Р. Македонија и Базис Ефстратиос од Р. Грција.

Дејности: 011722, 011723, 011729, 011730, 011741, 11742, 011743, 011749, 013030, 013050, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 013099, 0130121, 013122, 013200, 013400, 013500, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 07080121, 081029, 080190, 080201, 080202, 090121, 091022, 091031, 091032, 090133, 090139, 090179, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнација, комисиона продажба, фришопови, лизинг, реекспорт, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, туристички услуги во земјата и странство, услуги во внатрешна и меѓународна шпеџиција, дистрибуција на сладолед.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Антон Дуковски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4595/96. (5583)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5791/96, на регистарска влошка бр. 1-67075-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско и услужно претпријатие „ЦАРА-КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт с. Д. Плачиште, Тетово.

Основач: Абди Беким, с. Д. Палчиште, Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 020140, 020201, 020202, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Абди Беким, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5791/96. (5584)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6030/96, на регистарска влошка бр. 1-3485-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Производното трговско претпријатие „ПЕПИ“ ц.о. с. Негорци, Гевгелија.

Од претпријатието истапува лицето Весна Баламовска на ден 18.01. 1996 год., а кон претпријатието пристапува Трајко Баламовски на ден 18.01. 1996.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6030/96. (5623)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6525/96, на регистарска влошка бр. 1-7654-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице за застапување на Претпријатието за производство, промет на големо и мало, угостителство и услуги „ДАР - МИР“ ц.о. увоз-извоз ул. „Тиранска“ бр. 9, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Димитар Индовски, директор со неограничени овластувања, се запишува нов застапник Мирче Данилов, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6525/96. (5624)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5699/96 на регистарска влошка бр. 1-67338-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „УНИБРОС“ д.о.о. бул. „Партизански одред“ бр. 27-а/1, Скопје.

Основач: УНИБРОС (ХОЛДИНГС) Лтд., Кипар, Никозија 12 ул. Демецанис.

Дејности: 010600, 010711, 010712, 010713, 010720, 010810, 010820, 010910, 010920, 010930, 010942, 011010, 011091, 011092, 011093, 011099, 011311, 011320, 012322, 013500, 050302, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 071028, 070129, 070132, 070140, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110404, 110611, 110620, 110902, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во надворешно трговскиот промет, застапување на странски фирми, продажба на странски стоки на консигнација, реекспорт, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, комисиона продажба.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Милан Шарески в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5699/96. (5625)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5844/96, на регистарска влошка бр. 1-33237-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство, промет и услуги на големо и мало „ЕМОНА-КАМОНБЕКС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Орце Николов“ бр. 77/5, Скопје.

Се менува основачот на претпријатието и тоа Вебер Марко на ден 01.04.1996 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5844/96. (5626)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5929/96, на регистарска влошка бр. 1-67312-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Независното новинско издавачко претпријатие „РАМА-1“ д.о.о. ул. „Кузман Шалкарев“ бр.1-а, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/96 од 22.04. 1996 год., а основач е Сарита Јашарова.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110902, 110909, 120311, 120312, 0120341.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Сарита Јашарова, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5929/96. (5627)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6190/96, на регистарска влошка бр. 1-11413-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет на големо и мало производство и услуги „ФРОМИН“ ц.о. ул. „Христо Сирненски бр. 21, Скопје.

Се разрешува Минослав Трајков, директор со неограничени овластувања, се именува Фросина Трајкова, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6190/96. (5628)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6082/96, на регистарска влошка бр. 1-62770-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ПИК-ПАК ТРЕЈДИНГ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, нас. Вардар, блок 5/1-11.

Се брише досегашниот застапник Јовановски Игор, директор, а се запишува нов застапник Кулевски Гоце, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6082/96. (5608)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4209/96, на регистарска влошка бр. 1-9668-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието во општествена сопственост за поправка и промет на моторни возила, промет и производство на делови „МЕХАНИКА-РЕМОНТ“ ц.о. Скопје, ул. „516“ бр. 6, Скопје.

Се брише Неделковски Владимир, в.д. директор без ограничување, а се запишува Ивановска Софка, в.д. директор без ограничување.

Пречистен текст: Ивановска Софка, в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4209/96. (5609)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6481/96 на регистарска влошка бр. 1-9104-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на РЖ „СКОПЛЕ-УГОТУР“ д.о.о. Скопје, со ц.о. со седиште во Скопје, на ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 18.

Се брише Јоне Стојановски, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Николовски Данчо, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6481/96. (5610)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6301/96, на регистарска влошка бр. 1-67317-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ДММ-ТЕХНО“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, Бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 22, лок. 2.

Претпријатието е основано со акт за основање од 10.05.1996 година, а основач е Дарко Моцан од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110404, 110903, 110909, 070310, 070320.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Дарко Модан, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6301/96. (5611)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5628/96, на регистарска влошка бр. 1-67226-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско услужно претпријатие „ЕЛЕКТРОН-96“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „Јане Сандански“ бр. 59.

Основач: Шакири Неџбедин од Шемшова, Тетово.

Дејности: 011315, 011390, 011742, 011941, 012142, 012310, 012322, 012611, 012614, 012810, 013010, 013021, 013041, 013042, 013050, 013074, 013099, 013121, 013909, 020110, 020140, 020201, 020202, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070219, 070221, 070223, 070224, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090140, 090160, 090181, 090201, 090209, 110109, 110301, 110302, 110304, 110309, 110404, 110903, 110909, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Шакири Неџбедин, директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5628/96. (5612)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6062/96, на регистарска влошка бр. 1-17719-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, услуги и трговија „МИГРОС“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Илинденска“ бр. 8, Валандово.

Дејности на претпријатието се проширува со следните дејности: 060101, 060105, 060501, 060503, 060601, 060602, 060603.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6062/96. (5596)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6393/96, на регистарска влошка бр. 1-67320-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за маркетинг, трговија и услуги „РЕНДЕР СПЕЈС СТУДИО“ д.о.о. експорт-импорт „Илинден“, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/01 од 14.05.1996 год., а основачи се: Александар Рубен од Скопје, Бул. „ЈНА“ бр. 54-2/4 со л.к. бр. 1085366 и м.б. 2306970450008, Сашо Дмитриевски од Битола, ул. „Климент Охридски“ бр. 21/22, Битола, со л.к. бр. 167249 и м.б. 0111965410038 од УВР Битола, Пеце Талевски од Битола, ул. „Максим Горки“ бр. 2/5, со л.к. бр. 281751 и м.б. бр. 0807967410056 од УВР Битола.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090139, 013400, 110902, 110905, 110909, 110302, 110303, 110304, 110309, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт.

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Пеце Талевски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6393/96. (5597)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5318/96 на регистарска влошка бр. 1-67310-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија, производство, угостителство, туризам и услуги „ЕВРОПРО-МЕТ 2“ д.о.о. Скопје, ул. „Невена Георгиева Дуња“ бр. 1.

Основач: Кочовска Марија.

Дејности: 070111, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 070260, 11949, 012611, 012612, 012613, 012614, 012622, 012623, 012691, 012690, 013021, 013022, 013030, 013050, 013099, 013901, 013909, 080119, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110620, 110903, 110909, 070310, 070320, застапување, посредување, реекспорт, ком. работи, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во прометот со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Илиевска Татјана, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5318/96. (5598)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6071/96, на регистарска влошка бр. 1-34756-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство

и трговија на големо и мало „МИДА“ д.о.о. извоз-увоз Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 34/II-9, Скопје.

Се брише досегашниот директор Головодовска Валентина, застапник без ограничување, а се запишува нов директор Кириќ Миливоје, застапник без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6071/96. (5599)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5958/96, на регистарска влошка бр. 1-43673-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и проширување на дејност на Претпријатието за производство, истражување и трговија на големо и мало „АРКИСТ“ експорт-импорт ц.о. Т. Велес, ул. „Крали Марко“ бр. 111.

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со: 011820, 011930, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 060601, 060602, 070227, 080121, 080129, 080190, 080201, 110404.

Чавовски Антонио од Т. Велес истапува од претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5958/96. (5600)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6577/96, на регистарска влошка бр. 1-7114-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач на Автотранспортното претпријатие со производство, трговија и услуги на големо и мало, увоз-извоз „ЛАСТА ПРОМЕТ“ ц.о. Скопје, ул. „Меглеска“ 11.

Кон претпријатието „Ласта промет“ ц.о. Скопје, пристапува „ПРЖИНО КОМЕРЦ“ претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. „Милан Мижалковик“ бр. 25.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6577/96. (5601)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6322/96, на регистарска влошка бр. 1-67299-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ТИММ ИНЖЕНЕРИНГ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. IV-11.

Основач: Малахов Михаил од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110402, 110403, 110404, 050100, 050201, 050301, 050302, 011920, 011930, 011990, 020110, 020140, 060502, 060503, 060501, 011909, 110309, 070310, 070320, реекспорт, застапување странски фирми, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, услуги на меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Малахов Михаил, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6322/96. (5602)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6022/96, на регистарска влошка бр. 1-67313-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија и услуги „МАХ-ИВА“ д.о.о. експорт-импорт Валандово, ул. „6-ти Ноември“ бр. 10, Валандово.

Основач: Лазаровски Атанас од Валандово.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 070310, 070320.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Лазаровски Атанас, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6022/96. (5603)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3210/96 на регистарска влошка бр. 1-47702-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет на големо и мало „ДИЕЛ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Серва“ бр. 130/8, Скопје.

Се брише Дилевски Садо, директор без ограничување, а се запишува Дилевски Елвис, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3210/96. (5604)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6244/96, на регистарска влошка бр. 1-67272-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „ВИТА-МИНСКИ СВЕТ“ д.о.о. експорт-импорт Брвеница, Тетово, ул. „Кочо Рацин“ бр. 25, Тетово.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070133, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Фидановски Зоран, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6244/96. (5605)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3554/96, на регистарска влошка бр. 1-5768-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија на мало и големо, производство и услуги „ВОРЛДКОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15/3-37.

Се брише Снежана Ставревска, а се запишува Сотировска Татијана, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3554/96. (5606)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6532/96, на регистарска влошка бр. 1-67357-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното трговско претпријатие „МАК-УНИОН МАРКЕТИНГ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ДТЦ „Мавровка“ Ламела Ц III/7.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110302, 110309, 110611, 110620, 110909, 120311, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешното трговско работење е Стевчески Борче, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6532/96. (5607)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 161/96, на регистарска влошка бр. 1-18084-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ИРИС ПРЕС“ увоз-извоз с. Мислешево Струга.

Основач: Прентоска Снежана од с. Мислешево, Струга.

Дејности: 011941, 011949, 012410, 012421, 012429, 013400, 013909, 050301, 050302, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080113, 080119, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090181, 090183, 070310, 070320, малограничен промет, продажба на странска стока од консигнациони складови на странска стока, меѓународен превоз на стока и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Полни овластувања, полна одговорност.

Во внатрешното и надворешното работење ќе го застапува и претставува Прентоска Снежана, директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 161/96. (5732)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 18467/96 на регистарска влошка бр. 1-18086-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „БАМБИ АЗРА“ увоз-извоз п.о. ул. „Ж.Ј. Шпанац“ бр. 86, Битола.

Основач: Буран Зејнелов

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 110909, 110309, 090209, 060501, 060502, 060503, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Полни овластувања. Полна одговорност.

Лице овластено за застапување Буран Зејнелов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 18467/96. (5733)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 169/96, на регистарска влошка бр. 1-18086-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Приватното претпријатие за производство, трговија и услуги „АСИА ПРИНТ“ увоз-извоз п.о. ул. „15 Корпус“ 1а, Струга.

Основач: Горѓиевски Илија од Струга.

Дејности: 011941, 011949, 012410, 012421, 012429, 013400, 013909, 050301, 050302, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070260, 080111, 080113, 080118, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090181, 090183, 070310, 070320, малограничен промет, продажба на стоки од консигнациони складови на странска стока, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Полни овластувања, полна одговорност.

Во внатрешното и надворешното работење ќе го застапува и претставува Горѓиевски Илија директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 169/96. (5734)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6333/96, на регистарска влошка бр. 1-67307-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешно трговскиот промет на Претпријатието за трговија, угостителство и услуги „УНИ-ВЕСТ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Горѓи Попхристов“ бр. 6/4-13, Скопје.

Основач: Тони Милошевски од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090201, 090202, 110109, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Тони Милошевски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6333/96. (5672)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 603/96 на регистарска влошка бр. 1-50738-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за промет и услуги „ДУЕЛ - ИТРЕЈД“ д.о.о. п.о. ул. „Никола Паранунов“ бб. Скопје.

Се брише досегашниот застапник Зоран Диновски, в.д. директор без ограничување, а се запишува Гоце Диновски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 603/96. (5673)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5978/96, на регистарска влошка бр. 1-54455-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија и услуги „МАЦОНИ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Коце Металец“ бр. 1В/1-1, Скопје.

Се запишува Димитрија Бошнаков, комерцијален директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5978/96. (5674)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6033/96, на регистарска влошка бр. 1-67169-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, промет и услуги „КОНТЕМ“ д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 37/3-15, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-96 од 29.04.1996 год., а основач е Лилјана Ристовска од Скопје.

Дејности: 011941, 011949, 012321, 012421, 013110, 013121, 050100, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080121, 081029, 080190, 080201, 080202, 090121, 080202, 090121, 090181, 110109, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110620, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување во надворешно трговскиот промет, застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција, продажба на странска стока и консигнација.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Лилјана Ристовска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6033/96. (5675)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5774/96, на регистарска влошка бр. 1-67329-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство промет и услу-

гн „ДАЛИБОР КОМПАНИ“ извоз-увоз ул. „Горги Капчев“ 10 бр. 23, Скопје.

Основач: Владо Савески.

Дејности: 011313, 011315, 011390, 011720, 011810, 011920, 011930, 011949, 011941, 011949, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012323, 012421, 012429, 013010, 013021, 013030, 013041, 013050, 013200, 013903, 013500, 020110, 020121, 020131, 020140, 060501, 060502, 060503, 060601, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 080201, 080202, 090110, 090123, 090140, 090181, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, пограничен промет со НР Бугарија, Р. Грција, Албанија и СР Југославија, туристички услуги, шпедитерски услуги, превоз на стоки и патници во друмски сообраќај, услуги во друмски сообраќај, фришопови, консигнациони складови, реекспорт, застапување на странски фирми, превоз на стоки и патници во меѓународен транспорт, услуги во меѓународен транспорт, шпедитерски услуги во меѓународен транспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица одговара во висина на вложените средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Владо Савески, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5774/96. (5630)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6080/96 на регистарска влошка бр. 1-22161-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија на големо и мало „АДУТ“ п.о. експорт-импорт ул. „Московска“ бр. 9-2/22, Скопје.

Дејности: 020110, 020121, 020140, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 110309, 110909, 090201, 090209, посредување, застапување, преставување во надворешно трговски промет, превоз на патници во друмски сообраќај, меѓународен превоз на стоки во меѓународен сообраќај, туристичко угостителски услуги во странство, консигнација, реекспорт, продажба на стоки преку слободни царински продавници, бесцарински зони, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Се брише Дарија Божиновска, директор со неограничени овластувања, а се запишува Зоран Божиновски, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6080/96. (5631)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4565/96, на регистарска влошка бр. 1-66613-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Трговското претпријатие „ЛЕСА МС“ д.о.о. извоз-у. „Шидска“ бр. 26/1-9, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 05.03.1996 год., а основач е Александар Александровски и Осењак Ленче.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110309, 110404, 110620, 110902, 110909, 080190, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070310, 070320, откуп на земјоделски производи, посредување и застапување во надворешно трговски промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стока, меѓународен транспорт на патници, туристички услуги во странство, консигнација, реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и надворешно трговски промет е Александар Александровски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4565/96. (5632)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6202/96, на регистарска влошка бр. 1-54593-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и лице за застапување на Претпријатието за промет и услуги „ЛУТОСТАР“ д.о.о. ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 6, Скопје.

Седиштето на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на ул. „Беласица“ 66, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Зоран Марковски, директор со неограничени овластувања, а се запишува Зоран Марковски како директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6202/96. (5581)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Срег. бр. 1301/96, на регистарска влошка бр. 1-583-0 ја запиша трансформацијата на Акционерското друштво „Јака – 80“ П.О., Маршал Тито бр. 2 – Радовниш.

Трансформацијата на општествениот капитал со организирање во акционерско друштво согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествена сопственост.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет – Горги Ефтимов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1301/96. (6369)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Со решението Ст. бр. 1232/95 од 12.VI.1996 година на Окружниот стопански суд во Битола, констатирано е дека Програмата за финансиска и сопственичка трансформација „Гоша – Металец“ АД во мешовитата сопственост од Прилеп е прифатена и стечајниот совет на тој суд ја одобрува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1455)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 568/94 од 18.III.1996 година заклучена е стечајната постапка над должникот Претпријатие „Степ Пром“ од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 294-а.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1464)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 269/95 од 17.VI.1996 година, објавува присилно порамнување на должникот ПОС ЗК „Венец“ – с. Долни Дисан – Неготино и неговите доверители со следната содржина:

Предлагачот – должникот ПОС ЗК „Венец“ – с. Д. Дисан – Неготино, должен е да ги исплати обврските према доверителите од 50% износ со камата во рок од две години, сметано од одобреното присилно порамнување. Ова порамнување има правно дејство и према доверителите на предлагачот чии побарувања стасале за наплатата до 17.VI.1996 година иако не учествувале во постапката за присилно порамнување, како и према доверителите кои учествувале во постапката за присилно порамнување, а чии побарувања се оспорени доколку накнадно истите се утврдени. Извршните пресуди и другите одлуки кои имаат својство на извршни исправи губат правна важност во однос на должникот доколку се однесуваат на побарувањата утврдени со ова решение. Извршните исправи и други одлуки кои имаат својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на побарувањата што се утврдени во постапката за присилно порамнување или се оспорени, може да се изврши под услов на ова порамнување. Ова решение има сила на извршна исправа према сите доверители чии побарувања се утврдени во постапката за присилно порамнување. Секој учесник во постапката за присилно порамнување ги сноси своите трошоци. Се запира стечајната постапка над стечајниот должник ПОС ЗК „Венец“ с. Долни Дисан – Неготино, поведена по пријавата на Заводот за платен промет – Филјала Титов Велес – Експозитура – Неготино.

За ВД директор на ПОС ЗК „Венец“ – с. Долни Дисан – Неготино се именува лицето Игно Јанчев од с. Долни Дисан.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1483)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1476/94 од 29.V.1996 година, е отворена стечајна постапка на должникот ДОО ОП „Проведор биро“, ул. „Ленинградска“ бр. 102-д.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. За стечаен управник е одредена Бошковска Стојка, со стан на ул. „АФЖ“ бр. 1-а, телефон 270-284.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочните за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.VIII.1996 година во 9,00 часот во соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1489)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст. бр. 292/94 од 24.VI.1996 година ја запре стечајната постапка над ДОО „Овче Поле – Агрпром“ Свети Николе поради заклучувањето на присилно порамнување. Се задолжува ДОО „Овче Поле – Агрпром“ – Свети Николе на доверителите да им исплати 60% од утврдените побарувања во рок од две години сметано од денот на заклучувањето на присилното порамнување. Случајното присилно порамнување има правно дејство и према доверителите кои не учествувале во постапката како и према доверителите кои учествувале во постапката, а нивните побарувања се оспорени, ако дополнително се утврдат.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1488)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1503/95 од 03.IV.1996 година заклучена е стечајната постапка над должникот ШПТ „Кежонласт“ од Скопје, ул. „Исаја Мажовски“ бр. 4.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1484)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 412/96 од 30.V.1996 година над ШТУГ „Сентенција“ – Охрид, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1379)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 496/95 од 24.V.1996 година ја одобри програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ДОО „СТОКОКОМЕРЦ“ – Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1380)

Со решението Ст. бр. 389/94 од 25.XII.1995 година е заклучена стечајна постапка над ШПС „Мин Комерц“ – Струмица, со решението Ст. бр. 397/94 од 25.XII.1995 година е заклучена стечајна постапка над

ПП „Вардар“ – Струмица, со решение Ст. бр. 417/94 од 21.5.1995 година е заклучена стечајната постапка над СЗ „Градба“ – Радовиш, со решението Ст. бр. 421/94 од 25.11.1995 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Ведсјал“ – Радовиш, со решението Ст. бр. 449/94 од 25.11.1995 година е заклучена стечајната постапка над ТП „Чам Промет“ – Струмица, со решението Ст. бр. 465/94 од 25.11.1995 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Азаро“ – Струмица, со решението Ст. бр. 489/94 од 25.11.1995 година е заклучена стечајната постапка над ПП „Неатри“ – Струмица, со решението Ст. бр. 541/94 од 25.11.1995 година е заклучена стечајната постапка над ТП „Славија“ – Штип, со решението Ст. бр. 257/94 од 25.11.1995 година е заклучена стечајната постапка над ПП „Југокомерц“ – Струмица, со решението Ст. бр. 277/94 од 17.1.1996 година е заклучена стечајната постапка над ПТП „Хаџи Трејд“ – Штип и со решение Ст. бр. 161/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајната постапка над ТП „Мали“ – Струмица, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата, овие претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1377)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 205/95 од 24.V.1996 година е заклучена стечајна постапка над ПП „Дис-Мак“ – Струмица, со решението Ст. бр. 449/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајната постапка над ТП „Золит 13“ – Штип, со решението Ст. бр. 469/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајна постапка над ППС „Спасико“ – Штип, со решението Ст. бр. 477/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајната постапка над ПУТП „Естрада“ – Штип, со решение Ст. бр. 517/95 од 24.V.1996 година е заклучена постапка над „М-С Бизнос“ – Штип, со решението Ст. бр. 529/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајна постапка над ТП „Током“ – Штип, со решението Ст. бр. 533/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајна постапка над ПТУ „Мерак“ – Свети Николе, со решението Ст. бр. 549/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајна постапка над СЗ „Екоград“ – Штип, со решението Ст. бр. 557/95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над ПП „Беласица – Комерц“ – Струмица, со решението Ст. бр. 597/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајна постапка над ПТУ „Бреко Комерц“ – Штип и со решението Ст. бр. 605/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајна постапка над ТП „Шит“ – Штип, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата, овие претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1378)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 411/96 од 04.VI.1996 година е заклучена стечајна постапка над УППС „Катница“ – Струмица, со решението Ст. бр. 128/96 од 24.V.1996 година е заклучена стечајна постапка над ППС „Камелија“ – Делчево, со решението Ст. бр. 34/92 од 15.V.1996 година е заклучена стечајна постапка над СЗ „Солун“, с. Сачево – Струмица, со решението Ст. бр. 62/92 од 15.V.1996 година е заклучена стечајна постапка над ПОС „А-грозструмица“ – Струмица, со решението Ст. бр. 172/96 од 24.V.1996 година е заклучена стечајна постапка над ППС „Бе-Транс“ – Берово.

По правосилноста на спомнатите решенија, овие претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1381)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 157/95 од 24.V.1995 година е заклучена стечајна постапка над ППС „Хрисмар“ – Делчево, со решението Ст. бр. 18/95 од Струмица, со решението Ст. бр. 221-95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над ППТ „Ка-Пе“ – Струмица, со решението Ст. бр. 269/95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над ППС „Миман Комерц“ – Пробиштип, со решението Ст. бр. 289/95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над МЗ „Младост“ – Виноца, со решението Ст. бр. 329/95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над ППТ „Тина Компани“ – Струмица, со решението Ст. бр. 425/95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над ППС „Круна“ – Струмица, со решението Ст. бр. 437/95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над СЗ „Разностан“ – Струмица, со решението Ст. бр. 145/95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над ПП „Монос“, с. Моноспитово – Струмица, со решение Ст. бр. 109/95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над ПП „Мапас“ – Штип, со решението Ст. бр. 105/95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над ППС „Младост-пром“ – с. Сарај – Струмица, со решението Ст. бр. 97/95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над ПТПП „Југо“ – Струмица, со решението Ст. бр. 5/95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над ПП „Феникс“ – Струмица, со решението Ст. бр. 485/95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над ППС „Балди Комерц“ – Берово и со решението Ст. бр. 525/95 од 25.11.1995 година е заклучена стечајна постапка над ППС „Марена 93“ – с. Зрновици – Кочани, поради немање на имот.

По правосилноста на предходно спомнатите решенија, овие претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1382)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 28/96 од 24.V.1996 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Ал-Ко“ – Пехчево, со решението Ст. бр. 426/93 од 04.IX.1995 година е заклучена стечајната постапка над ППС „ТСВ“ – Штип, со решението Ст. бр. 52/96 од 24.V.1996 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Јико Комерц“ – Делчево, со решението Ст. бр. 80/96 од 24.V.1996 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Тргобран“ – с. Митрашинци – Берово со решението Ст. бр. 104/96 од 24.V.1996 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Другарување“, с. Русино – Берово, со решението Ст. бр. 192/96 од 24.V.1996 година е заклучена стечајната постапка над ПП „Елас“ – Струмица, со решението Ст. бр. 208/96 од 24.V.1996 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Балкан Промет“ – Делчево, со решението Ст. бр. 223/96 од 09.IV.1996 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Гала Пром“, с. Босилово – Струмица поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата, овие претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена, сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1383)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 617/95 од 17.I.1996 година е заклучена стечајната постапка над ПП „Божји Дар – Бобо“ – Штип, со решението Ст. бр. 637/95 од 10.IV.1996 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Ас – Херц“ с. Оризари – Кочани, со решението Ст. бр. 649/95 од 17.I.1996 година е заклучена стечајната постапка над ТП „Ми – Дар“ – Штип, со решението Ст. бр. 673/95 од 17.I.1996 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Симпед“ – Виноца, со решението Ст. бр. 705/95 од 24.V.1996 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Весна“ – с. Русиново – Берово, со решението Ст. бр. 725/95 од 24.V.1996 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Младмори – М“ – Пехчево, со решението Ст. бр. 729/95 од 17.I.1996 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Монд“ – Берово и со решението Ст. бр. 749/95 од 20.II.1996 година е заклучена стечајната постапка над ППУ „Софра“ – Струмица, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата, овие претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена, сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1384)

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата Ст. бр. 791/95 од 27.V.1996 година за ПП „Цешпед“ – Битола, Ст. бр. 1139/95 од 29.V.1996 година за ДОО „Современ дом комерц“ – Битола, Ст. бр. 305/95 од 15.V.1996 година за ПП „Десниг“ – Битола, Ст. бр. 209/96 од 15.V.1996 година за ПП „Зора комерц“ – Охрид, отворените стечајни постапки се заклучуваат.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1385)

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата Ст. бр. 182/96 од 05.VI.1996 година за СЗ „Винекс“ од Прилеп, Ст. бр. 131/96 од ПП „Елско“ – Прилеп од 27.V.1996 година, Ст. бр. 125/96 од 27.V.1996 година за ПП „Генекс“ – Прилеп, Ст. бр. 122/96 од 27.V.1996 година за ПП „Тупанче“ – Прилеп, Ст. бр. 116/96 од 27.V.1996 година за ПП „БВ Комерц“ – Прилеп, Ст. бр. 320/96 од 22.V.1996 година за ПП „Горановец“ – Битола, Ст. бр. 134/96 од 27.V.1996 година за ПП „Де-ка Варош“ – Прилеп, Л.бр. 135/96 од 27.V.1996 година за ПП „Бетони“ – Битола, Л.бр. 138/96 од 27.V.1996 година за ТП „Центро обнова“ ДОО – Прилеп, Л.бр. 78/96 од 27.V.1996 година за УТП „Атрас“ – Охрид, Л.бр. 132/96 од 24.V.1996 година за ППТ „Попова нива“ – Битола, Л.бр. 141/96 од 05.VI.1996 година за „Аванга“ ПО Прилеп и Л.бр. 144/96 од 10.VI.1996 година за ПП „Горјан“ – Битола, се отвораат стечајните односно ликвидационите постапки но не се спроведуваат и се заклучуваат.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1386)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението П. Ст. бр. 1033/92 од 31.V.1996 година, заклучена е стечајната постапка над должникот ПТП „Дина интернејшнал“ експорт-импорт – Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1394)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1775/95 од 25.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПП „МАРИА ТРЕЈД КОМПАНИ“, ДОО од Скопје, ул. „Петар Поп Арсов“, бр. 17-3-5.

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџидимов, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Симо Михајлоски, ул. „Белишката“ бр. 18, телефон 321-944.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочните за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.VII.1996 година, во 11.00 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1439)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 277/96 од 16.V.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието „ШПИЛ“, ДОО од Скопје, ул. „Виргино“, бр. 125.

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Симо Михајлоски, ул. „Белишка“ бр. 18А, телефон 321-944.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 25.VII.1996 година, во 11,30 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1440)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 311/94 од 20.V.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието за промет на голема и мало експорт-импорт „ЛИПКОВО ПРОМЕТ“, од Скопје, ул. „Алија Абдовиќ“, бр. 37.

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Марковски Јордан Стојан, од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.VI.1996 година, во 9,00 часот, соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1410)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1896/95 од 05.III.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието „ОКИ“, ДОО од Скопје, ул. „Цветан Димов“, бр. 62-3/8.

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 29.VII.1996 година, во 10,40 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1428)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 921/96 од 10.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП „НАРОДНА КНИГА“, од Скопје, Бул. „АВНОЈ“, бр. 60.

За стечаен судија е одреден Горан Јовановиќ, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Борис Ацковски од Скопје, ул. „Пржино“ бр. 46-6, телефон 204-873.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.VII.1996 година, во 8,10 часот, соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1415)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1904/95 од 05.III.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот „АРГУС – ТРЕЈД – ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, од Скопје, ул. „Кузман Јосифовски – Питу“, бр. 26.

За стечаен судија е одреден Бранко Орланоски, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Симо Михајлоски, ул. „Белишка“ бр. 18-а, телефон 321-944.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.VII.1996 година, во 11,00 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1416)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1973/95 од 16.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието „САЛТАР“, од Скопје, ул. „Спиро Црни“, бр. 2.

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџимов, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Симо Михајлоски, ул. „Белишка“ бр. 18, телефон 321-944.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.VII.1996 година, во 10,50 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1431)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 665/96 од 30.V.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот УТП „МИЛЕ КОМПАНИ“, од Скопје, ул. „Илинденска“, бр. 42.

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.VII.1996 година, во 10,40 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1463)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 18/96 од 04.III.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ЗСЗ „ДЕБАРИЦА“, од Скопје, ул. „Арсение Јовков“, бр. 7.

За стечаен управник е одредена Катица Гошева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески, ул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 29.IV.1996 година, во 8,30 часот во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1481)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1957/96 од 16.V.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието за производство, трговија и услуги „МОШИ МАК“, од Скопје, ул. „Пандил Шишков“, бр. 12/6.

За стечаен судија е одредена Хариклија Мартиновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 29.VII.1996 година, во 11,10 часот, соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1482)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека со решението Ст. бр. 251/93 од 28.06.1996 год. е заклучена стечајна постапка над ПОС „Беровчанка“ – Берово. По правосилноста на решението, ПОС „Беровчанка“ Берово да се брише од судскиот регистар. Рок за жалба 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1229/95 од 27.VI.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – Универзитетска печатница АД Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 22.

За стечаен судија е одредена Ружица Топличанска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Снежана Милошева од Скопје, ул. „Јани Лукровски“ бр. 5/2/46, телефон 208-564.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања накнадно ќе се закаже.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје огласува дека со решението Л. бр. 666/96 година отворена е постапка за редовна ликвидација на Претпријатието за книговодствени услуги, трговија и увоз-извоз „Графотрговија“ ДОО – Скопје, ул. „Знеполе“ бр. 14, жиро сметка 40120-601-160194 – ЗПП Филијала – Скопје.

За ликвидационен управник се определува Драгица Иванџикова од Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ – Скопје, до ликвидациониот совет во два примероци со докази. Се повикуваат доверителите да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник ќе се закаже дополнително.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1493)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 415/96 од 10.VI.1996 година, заклучена е ликвидационата постапка над ликвидациониот должник Претпријатието за трговија и услуги „Хемимпекс“ ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14.

По правосилноста на решението, должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1479)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи ликвидационата постапка со решенијата и тоа: Л. бр. 60/96 над ШПС „Томинг“ – Кочани, Л. бр. 64/96 над ШП „Стојанче – Комерц“ – Штип и Л. ПГУ „Агро – Славија“ – Струмица, поради немање на имот. По правосилноста на решенијата, горнаведениите претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1405)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 664/96 од 21.VI.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за производство, трговија и услуги „Датасет“ од Скопје, ул. „Валадовска“ бр. 4/3-20 со жиро сметка 40110-601-69213.

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат доверителите да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

За рочиштето за испитување на пријавените побарувања, доверителите дополнително ќе бидат известени.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1499)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 698/96 од 27.III.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието „Слобода Тас“ од Скопје, ул. „Водевска“ бр. 6-3/5, со ж. с. 40110-601-271414.

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат доверителите да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

За рочиштето за испитување на пријавените побарувања, доверителите дополнително ќе бидат известени.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1500)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 682/96 од 25.VI.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Услужното трговско претпријатието „Зоник – Траде“ од Скопје, ул. „Алекса Демјановски“ бр. 42, со жиро сметка 40120-601-128273.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат доверителите да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

За рочиштето за испитување на побарувањата доверителите дополнително ќе бидат известени.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1501)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 600/96 од 12.VI.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „КЛУБ“ од Куманово, ул. „Димитар Влахов“ бр. 4, со жиро сметка 40900-601-17431.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат доверителите да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ден 19.VII.1996 година во 9 часот во соба број 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1502)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 7006 од 27.VI.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Адо – Компани“ од Скопје, ул. „Беровска“ бр. 2-3/7, со жиро сметка 40110-601-201784.

За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат доверителите да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

За рочиштето за испитување на пријавените побарувања, доверителите дополнително ќе бидат известени.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1503)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РП. бр. 143/96 од 19.VI.1996 година над „ММ-118“ – Битола, отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1507)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РП. бр. 155/96 од 19.VI.1996 година над ШП „Пена Пром“ – Битола, отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1508)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РП. бр. 146/96 од 17.VI.1996 година над ШП „Тенир“ – Битола, отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1517)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РП. бр. 161/96 од 21.VI.1996 година над ППП „Нагдетал“ – Битола, отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1519)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Л. бр. 59/96 од 25.VI.1996 година ја заклучи ликвидационата постапка над ПЗС „Прогрес – комерц“ – Струмица.

По правосилноста на решението, ПЗС „Прогрес – комерц“ – Струмица да се брише од судскиот регистар.

Имотот кој се состои од деловен простор на ул. „Младинска“ бр. 24 и магацин во с. Вељуса – Струмица, се отстапува на основачите Ристовски Леонид, Ристовска Магда и Петков Тодор.

Право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на РМ“

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1520)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 713/96 од 27.VI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија и услуги „Уникмерц – Треја“ ДОО увоз-извоз – Скопје, ул. „Волгоградска“ бр. 19/2-8 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-91844 – Филијала – Скопје.

За ликвидационен управник е одреден Јовчевски Градимир од Скопје, ул. „Зеленгора“ бр. 22, телефон 203-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат доверителите да ги намират своите долгови према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник накнадно ќе биде закажано.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1504)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 696/96 од 25.VI.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало „Јаки – Комерц“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Божин Николов“ бр. 19 од Скопје.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат доверителите да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања дополнително ќе биде закажано.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1505)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 697/96 од 25.VI.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет и услуги „Клепа – Комерц“ д.о.о., с. Скачинци, Титов Велес.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат доверителите да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања дополнително ќе биде закажано.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1506)

примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.VII.1996 година во 11,00 часот, соба бр. 60 во овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1422)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 645/96 од 19.VI.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно трговско претпријатие „Спектар“ Ц.О. увоз-извоз од Кавадарци ул. „Даме Груев“ бр. 9.

За ликвидационен управник е одреден Градимир Јовчевски од Скопје, ул. „Зеленгора“ бр. 22, Скопје, телефон 203-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите дополнително ќе биде закажано.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1446)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 617/96 од 14.VI.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало „РТ ФЛЕКС КОМПАНИ“ експорт-импорт ДОО од Скопје ул. „Горѓи Сугаре“ бр. 6/1-11 со жиро сметка 40100-601-200820.

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.VII.1996 година во 9 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1462)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 468/96 од 12.06.1996 година отвори стечајна постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и деловни услуги „УЗУНОВ“ ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. „Васил Главини“ бр. 28/3-6.

За ликвидационен управник се определува Михајловски Симон од Скопје, ул. „Белишка“ бр. 18-а.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за ден 28.VI.1996 година до 8,15 часот во соба бр. 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1467)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 427142/94 издаден од ГУВР Скопје на име Звонко Блажевски, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 11/3-9, Скопје.

Пасош бр. 12862 издаден во Скопје на име Гурѓевка Горѓевик, ул. „Финска“ бр. 85, Скопје. (2998)

Пасош бр. 0132100 издаден од УВР Скопје на име Адем Мамер, ул. „Брсјачка Буна“ бр. 124, Скопје.

Пасош бр. 633328 издаден од УВР Куманово на име Иво Иванов, ул. „Никола Тесла“ бр. 62, Куманово.

Пасош бр. 279921 издаден во Скопје на име Илинка Торбакова, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 35/30, Скопје.

Пасош бр. 279346 издаден во Скопје на име Кристиан Торбаков, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 35/30, Скопје.

Пасош бр. 375526/94 издаден од УВР Македонски Брод на име Рамадан Лиманоски с. Преглово, Македонски Брод.

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за Трансформација на претпријатијата со општествен капитал и одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата и за другите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште.

ОПШ „СТОЧАР“ – СТРУГА – „МОРОИШКИ МОСТ“ б.б. објавува:

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Општественото производно претпријатие „Сточар“ – Струга – „Мороишки мост“ б.б. Струга отпочнува постапка за трансформација на општествениот капитал во согласност со Одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и одредбите од законот за трансформација на претпријатијата и За другите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште.

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

Побарувањата да се достават истовремено до ОПШ „Сточар“ – Струга „Мороишки мост“ б.б. – Струга и до Агенцијата за трансформација, на посебен образец пропишан од Агенцијата.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА“ ДОО – Виноца

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 13.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бб во време од 7⁰⁰ до 14⁰⁰ часот. (1521)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „Биротехника“ ДОО – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 13.06.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 42 во време од 07 до 15 часот. (1522)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ЖИТО ЈУГ“ – Кавадарци

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со опште-

ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ 17 во време од 07 до 13 часот. (1523)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Графичар“ – Титов Велес

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 13.06.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Вардарска“ бр. 40, Титов Велес во време од 07 до 15 часот. (1524)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Газела“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.06.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: претварање на побарувањата на доверителите во траен влог.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Романија“ 66 во време од 8 до 14 часот. (1525)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Коста Абраш“ – Охрид

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Кленоец“ 66, Охрид во време од 9,00 до 13,00 часот. (1414)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Предмет: Рационално искористување на термоелектрана

ОПШТА ПОКАНА ЗА ПОНУДИ

Конзорциумот составен од компании од Република Македонија: ЈП Електростопанство на Македонија, ОКТА – Рафинерија за нафта АД – Скопје и АД Топлификација – Скопје, имаат намера со помош на меѓународна лицитација, да изберат најповолен изработувач на физибилити студија за Рационално искористување на термоелектраната ТЕ Неготино, која како гориво користи мазут.

Термоелектраната е сопственост на ЈП Електростопанство на Македонија и последните години, поради високата цена на произведената електрична енергија, работеше со намален капацитет.

Рационалното искористување на термоелектраната треба да опфати, дополнителна можност за искористување на инфраструктурата на објектот и на отпадната топлина за затоплување на оранжериски комплекс, за производство на раноградinarsки култури.

Студијата ќе биде финансирана, рамноправно од членовите на Конзорциумот и ќе биде изработена според студијска задача и основни услови и упатства.

Д-р Димитар Хаџимишев
АД Топлификација
ул. Лондонска 66
Скопје
Република Македонија
тел.: ++ 389 91 363 630
факс: ++ 389 91 363 358

Врз основа на членовите 25 и 26 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Службен весник број 38/93) ОП фабрика за свилени платна „Илинден“ – Битола, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ

1. Предмет на продажба на овој повик се 5.490 акции со вредност на една акција 100 ДЕМ.

2. Право на купување на акции со попуст имаат:

– Работниците кои во ОП фабрика за свилени платна Илинден – Битола, непрекинато работеле најмалку 2 години пред донесување на Одлуката за трансформација;

– Лицата чиј работен однос престанал во ОП фабрика за свилени платна Илинден – Битола, а кои во него работеле непрекинато 2 години;

– Пензионираниите работници кои во ОП фабрика за свилени платна Илинден – Битола, непрекинато работеле најмалку 2 години.

Правото на купување акции со попуст може да се користи еднократно и тоа само во едно претпријатие.

3. Вработените и другите лица кои имаат право да купат акции со попуст, попустот го користат индивидуално и тоа 30% од номиналната вредност на акцијата како основен попуст, зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во претпријатието.

Износот на купените акции со попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ.

4. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за сите корисници на попустот под еднакви услови. Вкупниот број на акции што се купуваат со попуст се дели подеднакво на сите лица што ќе запишат акции.

5. Плаќањето на акции со попуст ќе се врши месечно во рок од 5 години со грејс период од две години, сметано од денот на продажбата.

6. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши на посебна потврда која ќе се добива од ОП фабрика за свилени платна Илинден – Битола, а врз основа на претходно поднесена понуда од купувачот во која го назначува износот на акциите што има намера да ги купи.

7. Рокот за запишување на акции што се купуваат со попуст изнесува 8 дена од денот на објавувањето.

Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на Република Македонија“, бр. 18/96), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ЈАВЕН ПОВИК

Предмет на јавната порачка:

1. Набавка и доопремување со UNISYS ОПРЕМА
(Список бр. 1)

2. Персонални сметачи со опрема
(Список бр. 2)

Списоците на поединечните средства за набавка со одредени количини може да се добијат во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ б.б. Скопје, во соба 711, телефон 091/221-559, во работен ден од 10,00 – 13,00 часот.

Рок на испорака на средствата по список бр. 1. е веднаш, а за списокот бр. 2. до 60 дена од потпишувањето на договорот.

Рок на важноста на понудата, до 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

Понудената цена треба да биде франко краен корисник без данок на промет и царина.

Со понудата да се достави и придружна документација, согласно член 61 и 62 од Уредбата за јавни нарачки.

Понудите треба да бидат уредно доставени, согласно член 25, 26, 27 и 28 од Уредбата за јавни нарачки.

Краен рок на поднесување на понудите е 10 (десет) дена од излегување на јавниот повик во „Службен весник“.

Јавното отворање на понудите ќе се одржи во просториите на Домот на АРМ Скопје, сала 3, на ден 23.07.1996 година, за Списокот бр. 1, во 09,00 часот, а за Списокот бр. 2 во 11,00 часот, во присуство на понудувачите.

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДЕЛНИЦАТА ОД ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА КРИВА ПАЛАНКА ДО ДЕВЕ БАИР (ГРАНИЦА СО Р. БУГАРИЈА)

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП Македонски железници – Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Железничка“ бр. 50-б.

1.2. Предмет на отстапување и изработка на техничка документација за делницата од железничка станица Крива Паланка до Деве Баир (граница со Р. Бугарија) од км. 73+550 до км. 84+358 дадена во тендерската документација.

1.3. Содржина:

– проектна задача за Главен проект за траса на железничката пруга;

– проектна задача за Главен проект за погранична станица Узем;

– проектни задачи за идејни и главни проекти за објекти поголеми од 5 м., мостови, вијадукти, подвозници и надвозници;

– проектни задачи за главни проекти за тунели;
– програма за изработка на Елаборат за геолошко-геомеханички истражни работи; и
– проектна програма за изработка на Проект за организација на градење.

1.4. Рок на изработка 90 дена сметано од денот на склучување на договорот.

1.5. Рок на важност на понудата: најмалку 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.6. Технички карактеристики: дадени во тендер документација.

1.7. Рок на поднесување на понудите: 20 дена од денот на објавување на повикот.

1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.9. Право на учество на повикот имаат домашни и странски правни и физички лица.

1.10. Постапката по повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки (Сл. весник на РМ 18/96).

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во Секторот за изградба на нови пруги на ЈП – МЖ – Скопје, ул. „50-та Дивизија“ бб – Скопје, секој работен ден од 7,00 до 15,00 часот.

За подигање на тендерска документација треба да се плати неповратен износ од 1.100 ДМ во денарска противвредност на жиро сметка на МЖ – Скопје 40100-601-469, девизна сметка на АД Стопанска банка – Скопје, SWIFT ADRESA STOB MK 2 x Account 25730 – 149 или пак во готово на касата на МЖ – Скопје.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

3.1. Понудите треба да се достават на начин предвиден во член 27 и 28 од Уредбата за јавни нарачки.

3.2. Понудувачите кон понудата задолжително ја доставуваат документацијата предвидена во член 61 од Уредбата за јавни нарачки, како и писмено овластување за вршење на работи што се предмет на јавниот повик.

3.3. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 30.07.1996 година во 10,00 часот во просториите на Дирекција на ЈП Македонски железници – Скопје, во салата за состаноци.

3.4. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани.

3.5. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на тел./факс 091-230-363 во Секторот за изградба на нови пруги на МЖ – Скопје.

Врз основа на член 18 и 25 од Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ – Скопје објавува

ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1

**ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИСКОП,
УТОВАР, ТРАНСПОРТ И РАСТОВАРАЊЕ НА
ЈАЛОВИНА**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“, со седиште во Скопје ул. „11 Октомври“ бр. 9

1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за ископ, утовар, транспорт и растурање на јаловина.

1.3. Повикот е јавен, со постапка на прибирање на понуди со јавно отварање на понудите („Службен весник на РМ“ 18/96).

1.4. Право на учество имаат сите правни и физички лица чие седиште односно место на живеење е Република Македонија.

1.5. Постапката на повикот се спроведе согласно Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/96).

2. ОБЕМ НА НАРАЧКАТА

2.1. Ископ, утовар, транспорт и растурање на јаловина во количина од 174.000 м³ за РЕК „Осломеј“.

2.2. Ископот е сивомаслинеста глина на растојание од 0 до 4000 м.

2.3. Рок на извршување на нарачката е до 1.09.1996 година.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудувачот треба да приложи референтна листа на досега изведени работи од ваков вид.

3.2. Понудата треба да содржи и спецификација на опрема потребна за извршување на наведените работи.

3.3. Понудата треба да ја содржи цената на чинењето на нарачката према дадениот обем.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќањето.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работата.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудите треба да се доставуваат согласно членовите 27, 28, 58 и 61 од Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96).

5. РОКОВИ

5.1. Јавниот повик трае 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“.

5.2. Отварањето на понудите ќе се изврши на ден 11.07.1996 во 12 ч. во РЕК „Осломеј“ Кичево во присуство на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите што се предадени по рокот, како и оние кои не се изработени според барањата на Јавниот повик, нема да се реализираат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.3. Понудите треба да ги доставувате на следната адреса:

ЈП „Електростопанство на Македонија“, Погон РЕК „Осломеј“ (Комисија за јавни нарачки) Кичево.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 1996 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари – јуни 1996 година, во однос на просечните цени на мало во 1995 година изнесува 3,6%.

Директор,

Светлана Автовова, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
606. Закон за телекомуникациите	1197
607. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Киргистан	1206
608. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Азербејџан	1206
609. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија	1206
610. Одлука за основање на Анкетна комисија за утврдување на одговорноста за увоз на домати и краставици во Република Македонија во текот на 1995 година и 1996 година	1207
611. Одлука за основање на Анкетна комисија за разгледување на прашањата во врска со извршените набавки од страна на министерствата и Владата на Република Македонија од средствата на Буџетот на Републиката во 1994, 1995 и првите три месеци од 1996 година	1207
612. Одлука за определување на услови за градба на електричен млин покрај регионалниот пат Р-417, делница с. Ботун – с. Велмеј стационача на км. 11+600 – лево, на подрачјето на општината Охрид	1208
613. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Народниот музеј во Титов Велес	1208
614. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на Заводот за заштита на спомениците на кулурата на град Скопје	1208
615. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Уметничката галерија „Скопје“ – Скопје	1208
616. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Драмскиот театар – Скопје	1208
617. Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Домот на културата „Драги Тозија“ – Ресен	1209
618. Правилник за начинот на водење на евиденција за корисниците на правата по Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна и за потрошените средства	1209
619. Упатство за начинот на изрекување на педагошките мерки во јавното училиште	1214
620. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 76/96 од 19 јуни 1996 година	1214
Објава за процентот на порастот на цените на мало во Република Македонија во месец јуни 1996 година	1228